



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА

Архивски знак:	0105
Ден на издавање:	20/11/2023 год.
20	година
отдел	документ

01.30.32.УП.010.03

**УПАТСТВО
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА УВОЗНО ЦАРИНЕЊЕ**

Март 2023



Упатство за спроведување на постапка за увозно царинење

01.30.32.УП.010.03

Историја на документ

Издание	Датум издание	Наименование	Направени промени	
			Опис на промената	Променети страници/точки/глави
1	2	3	4	5
01	30.10.2020	Прво издание	/	/
02	23.11.2022	Второ издание	Изменето Дополнето Нови точки Изменета нумерација	т. 29, 30, 31, 38, 74, 76, 77, 78, 91, 104, 105, 125, 130, 151, 161 и 162 вовед, т. 5, 7 11, 14, 22, 35, 39, 42, 49, 52, 62, 63, 68, 107, 108, 117 и 122 т. 15, 16, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 33, 34, 37, 43, 44, 45, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 109, 127, 152, 154 и 155 т. 15 до 162
03	08-03-2023	Трето издание	Дополнета Изменета	т. 14 и обрасци т.161



Упатство за спроведување на постапка за увозно царинење

01.30.32.УП.010.03

Врз основа на член 7 став 4 од Законот за Царинската управа („Сл. весник на РМ“ број 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 167/14, 33/15, 61/15, 129/15, 23/16, 151/17, 120/18 и 248/18 и „Сл. весник на РСМ“ бр. 122/21), директорот на Царинската управа на Република Северна Македонија донесе

УПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА УВОЗНО ЦАРИНЕЊЕ

I. Општи одредби

1. Со ова упатство се уредуваат обврските и постапките кои ги преземаат царинските службеници при спроведување на увозната постапка со примена на Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи (во понатамошниот текст: СОЦДАД). Ова упатство се применува и на следниве постапки: царинско складирање, увоз за облагородување, преработка под царинска контрола и привремен увоз, во делот на поднесување, прифаќање, проверка, исправка и поништување, пуштање на стоката, како и пресметување на царинскиот долг, доколку со упатствата со кои се регулирани не е пропишано поинаку.
2. Предмет на уредување на ова упатство е спроведување на увозна постапка во редовна и поедноставени постапки.
3. Електронската декларација за увозна постапка е задолжителна, додека хартиените декларации се применуваат само во случај на примена на резервна постапка.
4. Поднесувањето на увозната декларација и извршувањето на формалностите во увозната постапка, задолжително се врши со употребата на техника за електронска обработка на податоци согласно Прирачникот за условите и правилата за пристап на економските оператори во Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи.¹

II. Употребени поими

5. Поимите кои се користат во ова упатство го имаат следното значење:

¹Прирачникот за условите и правилата за пристап на економските оператори во Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи како интерен документ е објавен во Депозитарот согласно Процедурата за депозитар на документацијата на Царинската управа



Упатство за спроведување на постапка за увозно царинење

01.30.32.УП.01.03

- СОЦДАД е компјутерски систем составен од повеќе модули, од кои модулот за увоз служи за размена на електронски пораки помеѓу економските оператори и надлежните царински органи, како и помеѓу самите царински органи;
- УЦД – увозна царинска декларација;
- имател на одобрение за поедноставена постапка за локално царинење при увоз е лице кое има одобрение да става стока во увозна постапка во неговите простории или било кои други определени места, без ставање на стоката на увид во увозната испостава;
- одобрена локација е локацијата на која стоката се става на увид при употреба на поедноставена постапка - локално царинење при увоз, согласно условите утврдени во одобрението издадено од Царинската управа;
- одобрено место е локацијата каде стоката може да се стави на увид на надлежниот царински орган при употреба на редовната увозна постапка, надвор од работните простории и места на кои вообично стоката се става на увид на надлежниот царински орган;
- локален референтен број е бројот под кој УЦД е поднесена во модулот за увоз во СОЦДАД од страна на декларантот или од страна на неговиот застапник (во понатамошниот текст: ЛРБ);
- референтен број на движење е бројот на УЦД доделен од модулот за увоз во СОЦДАД (во понатамошниот текст: РБД);
- проверка/контрола е проверка на стока и/или проверка на податоци во декларација, како и проверка на постоење во електронска или хартиена форма;
- Број на барање за лабораториска анализа е број на барањето за лабораториска анализа на земена мостра, доделен од модулот за увоз во СОЦДАД (во понатамошниот текст: РБМ);
- ЦЗ – Царински закон²;
- УСЦЗ – Уредба за спроведување на царинскиот закон³;
- ЕДМС - Електронски систем за управување со документи на Царинската управа⁴;
- САР – Систем за анализа на ризик;
- ХС – Хармонизиран систем;
- КН – Комбинирана номенклатура;
- ЕЦД – Единствен царински документ⁵;

²Царински закон со сите измени и дополнувања како екстерен акт е објавен во Депозитарот согласно Процедурата за депозитар на документација на Царинската управа

³Уредба за спроведување на Царинскиот закон со сите измени и дополнувања како екстерен акт е објавена во Депозитарот согласно Процедурата за депозитар на документација на Царинската управа

⁴ЕДМС – Електронски систем за управување со документи на Царинската управа

⁵ЕЦД – Единствен царински документ



Упатство за спроведување на постапка за увозно царинење

01.30.32.УП.010.03

- ТАРИМ – Интегрирана тарифа⁶;
- EXIM – Едношалтерски систем за увоз, извоз и транзит;
- IMDXX- пораки за електронска размена на податоци.

II. Дејства пред поднесување на царинска декларација

III.1 Право на преглед на стока која се наоѓа под царински надзор

6. Лицето кое располага со стоката (декларантот) под царински надзор, може со одобрение од надлежната царинска испостава, да ја прегледа стоката или да земе мостра, за да се определи нејзино распоредување во царинска тарифа, царинска вредност. Пред поднесување на УЦД, декларантот или неговиот застапник, може да поднесе соодветно таксирано барање за преглед на стока преку ЕДМС, заради одредување на царински дозволено постапување или употреба на стока. Царинската испостава може да одобри стоката да биде прегледана и да се земат мостри.
7. 01.30.32.УП.010.03-ОБ.01.03 Барањето за преглед на стока или 01.30.32.УП.010.03-ОБ.02.03 Барањето за преглед на стока - ЗУЈ⁷, која се наоѓа под царински надзор ги содржи следните податоци:
 - име или назив на подносителот на барањето;
 - причини поради кои подносителот бара преглед или земање на мостри;
 - место каде се наоѓа стоката;
 - податоци за претходната царинска постапка или податоци за транспортното средство на кое се наоѓа стоката и
 - сите други податоци потребни за идентификација на стоката.
8. Шефот на царинската испостава или вишиот цариник контролор (во понатамошниот текст: контролор) одлучува по поднесеното барање и доколку истото го прифаќа, го одобрува прегледот во вид на забелешка на поднесеното барање, а ако се земаат мостри ја наведува и количината на стоката која треба да се земе. Доколку не се прифати поднесеното барање, се донесува решение

⁶Прирачникот за ТАРИМ со сите измени и дополнувања како интерен акт е објавен во Депозитарот согласно Процедурата за депозитар на документација на Царинската управа

⁷ Обрасците од ова Упатство кои се означени со кратенка ЗУЈ (Закон за употреба на јазиците) се издаваат/ користат од страна на организационите единици на Царинската управа кои покриваат најмалку една единица на локалната самоуправа во која најмалку 20% од граѓаните зборуваат албански јазик и кога странката (учесникот) во постапката го зборува албански јазик.



за одбивање на барањето на образец Одлуки и решенија согласно Упатството за изглед и структура на документацијата во Царинската управа⁸.

III.2 Застанување во царинските постапки

9. Царинската декларација ја поднесува декларантот во свое име и за своја сметка. Тогаш тој е одговорен за плаќање на царинскиот долг кој произлегува од царинската декларација. Доколку декларантот има застапник, застапникот може да ја поднесе декларацијата како:
 - директен застапник, кога дејствува во име и за сметка на увозникот. Во тој случај одговорноста за плаќање на царинскиот долг е на увозникот, под услов директниот застапник да има веродостојни документи за застанување, односно полномошно евидентирано во СОЦДАД;
 - индиректен застапник, кога дејствува во свое име но за сметка на увозникот. Во тој случај увозникот и индиректниот застапник, солидарно одговараат за плаќање на долгот кој произлегува од декларација, под услов индиректниот застапник да има веродостојни документи за застанување, односно полномошно евидентирано во СОЦДАД.
10. Без оглед на начинот на застанувањето, застапникот во постапка на царинење на стока мора да изјави пред царинскиот орган дека презема дејствија за сметка на лицето кое го застанува, за видот на застанувањето и за тоа во СОЦДАД да има евидентирано полномошно со кое се докажува видот на застанувањето, согласно Упатството за начинот на вршење на застанување во царинските постапки⁹. Во декларацијата како застапник може да се јави лице кое ги исполнува условите предвидени со Законот за вршење работи на застанување во царински постапки¹⁰.

IV. Видови на електронски пораки и статуси на декларација

11. Комуникацијата помеѓу подносителот на декларација и информацискиот систем на Царинската управа, се спроведува со размена на електронски пораки. Електронски пораки кои ги испраќа подносителот на УЦДсе:

⁸Упатството за изглед и структура на документацијата во Царинската управа со сите обрасци како интерен документ е објавено во Депозитарот согласно Процедурата за депозитар на документацијата на Царинската управа

⁹Упатството за начинот на вршење на застанување во царинските постапки, како интерен документ е објавен во Депозитарот согласно Процедурата за депозитар на документацијата на Царинската управа

¹⁰Законот завршил е со измена и дополнувања како екстерен акт објавен во Депозитарот на документацијата на Царинската управа



Упатство за спроведување на постапка за увозно царинење

01.30.32.УП.010.03

- IMD15 - порака за „Податоци за декларација“. Ова е основна порака која ја испраќа надворешниот корисник. Ги содржи сите податоци потребни за декларирање на стоката во бараната царинска постапка и за пресметка на давачки, потоа ЛРН кој го дефинира самиот подносител од својата евиденција,
- IMD95 - порака за „Известување за ставање стока на увид“. Ако во пораката IMD15 е декларирано дека стоката не е ставена на увид (според елементот Тип на декларација), што е услов за увозна царинска постапка, со оваа порака се декларира ставање на стока на увид и со тоа може да започне валидација на пораката IMD15,
- IMD13 - порака за „Измена на декларација“. Ја испраќа декларантот, како барање за измена на податоци на веќе прифатена декларација. Декларација може да се менува само на декларирана испостава на барање на декларантот кој ја пратил пораката IMD15. Системот може да ја прифати или одбие пораката заради неправилности на самата порака. Оваа порака ги содржи сите податоци од декларацијата, вклучително и измените. Царинскиот службеник одлучува за измената со прифаќање или одбивање на барањето,
- IMD14 - порака за „Барање за поништување на декларација“. Декларантот може да поднесе барање за поништување на декларација која е прифатена и има РБД. Барање за поништување на декларација може да се поднесе пред пуштање на стока. Во оваа порака се наведува причината за барањето за поништување на декларација. Барањето може да биде одобрено или одбиено, за што декларантот се известува со пораката IMD09,
- IMD67 – Порака за прикачени документи наведени во рубрика 44 од УЦД.

Пораки кои ги испраќа модулот за увоз на подносителот на декларација:

- IMD16 - порака за „Отфрлање на декларација“ (СОЦДАД автоматски проверува дека декларацијата не е во согласност со формалните барања). Со оваа порака се отфрла декларацијата пред прифаќање и доделување на РБД, заради на пример неправилно пополнета рубрика во декларација,
- IMD28 - порака за „Известување за прифаќање“. Со оваа порака се доделува РБД од страна на системот и се известува декларантот дека декларацијата е исправна и прифатена,
- IMD04 - порака за „Прифаќање на измена на декларација“ е позитивен одговор на пораката IMD13 која се испраќа на декларантот и со која се известува дека барањето му е прифатено и измената е извршена,
- IMD05 - порака за „Отфрлање на измена на декларација“. Со оваа порака царинскиот службеник го известува декларантот дека барањето за измена на декларацијата му е одбиено. Оваа порака се испраќа како негативен одговор



на пораката IMD13 и се испраќа кога измените се неправилни или не се дозволени,

- IMD09 - порака за „Одлука за поништување“. Со оваа порака се известува декларантот за одлуката по барањето за поништување на декларација, која може да биде позитивна или негативна. Ова порака ја содржи причината за прифаќање, односно за одбивање на барањето за поништување. Доколку декларацијата се поништува по службена должност исто така се испраќа оваа порака,
- IMD60 - порака за „Известување за одлука за контрола“. Со оваа порака се известува декларантот за намера за вршење контрола, односно преглед на стока. Вопораката е наведен вид откако контролата е извршена, а доколку царинскиот службеник смета дека е потребно, во известувањето може да го одреди местото и времето на контрола,
- IMD63 - порака за „Барање за појаснување на податоци во декларација“. Пораката IMD63 се испраќа до декларантот од страна на царинскиот службеник во случај кога во рамките на контрола е потребно појаснување за податоци во декларацијата. Пораката содржи текст кој опишува потребно појаснување, како и рок до кога е потребно да се достави бараното појаснување. Појаснувањето се доставува со порака за прикачување на документи,
- IMD29 - порака за „Пуштање на стока“. Со оваа порака декларантот се известува дека се исполнети сите услови за пуштање на стока и дека истата се пушта. Податоците за пуштање на стока ги содржат сите податоци од декларацијата, а кои биле пратени со пораката IMD15, вклучително и сите измени на податоци во декларација кои се одобрени пред пуштање на стоката, податоци за царински долг и пресметка на давачки,
- IMD51 - порака „Недозволен увоз“. Со оваа порака декларантот се известува дека стоката не може да се пушти, односно дека декларацијата не може да се заврши, за што се наведува причина во пораката,
- IMD64 - порака „Известување за резултати од проверка“. Со оваа порака се известува декларантот за резултатите од извршена контрола, по кои може да дојде до измена на податоци во декларација,
- IMD65 - порака „Известување за пресметани давачки“. Со оваа порака се известува декларантот за вкупниот износ по конкретната декларација, како и за видови на давачки кои го сочинуваат вкупниот долг,
- IMD66 - Порака за барање за прикачување на документи наведени во рубрика 44 од УЦД,
- IMD80 - известување за статус,
- IMD54 - барање за пуштање на стока,



Упатство за спроведување на постапка за увозно царинење

01.30.32.УП.010.03

- IMD62 – одбивање на барање за пуштање на стока,
- IMD55 – невалидна гаранција,
- IMD98 – статус (pre-accepted),
- СОМ04 – барање за анализа на ризик,
- СОМ05 – одговор од анализа на ризик,
- GM203 – употреба на гаранција,
- GM204 – раздолжување на гаранција,
- GM205 – резултат од употреба на гаранција,
- AR095 – известување за платен царински долг,
- SLAR15 – регистрирање на земена мостра.

12. Основните статуси на царинската декларација во постапка на увозно царинење се:

- одбиена,
- прифатена,
- пред-прифатена,
- постапка за измена,
- чека одлука за контрола,
- постапка за контрола,
- чека одговор за квота,
- чека измена (делумна распределба на квота),
- не е пуштена за увоз,
- во поништување,
- поништена,
- неактивна,
- барање за пуштање,
- регистрирање на износ на гаранција,
- гаранција во регистрација,
- во плаќање,
- увезена,
- завршена.

V. Пополнување и поднесувањена УЦД

13. УЦД се пополнува согласно Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација (во понатамошниот текст Правилник



за ЕЦД)¹¹. Царинската декларација се поднесува од декларантот или неговиот застапник со електронска порака (IMD15). Тој е одговорен за точноста на податоците, веродостојноста на приложените документи и почитувањето на прописите кои се однесуваат за ставање на стоката во увозна постапка.

14. Приложените документи кои се потребни за примена на одредби кои ја регулираат постапката во која стоката се става, мора да бидат наведени во рубрика 44 од увозната царинска декларација и мора да бидат во поседување на декларантот и на располагање на царинскиот орган во време кога се поднесува царинската декларација. Истите се прикачуваат по прифаќање на царинската декларација од страна на системот.

Доказот за потекло е потребно да се скенира од двете страни, во боја, и да се прикачи кон царинската декларација. Оригиналниот доказ за потекло го чува застапникот.

15. УЦД во форма на електронска порака во редовна постапка може да се поднесе во редовно работно време на царинската испостава каде ќе се спроведе увозното царинење.
16. Поднесување подразбира поднесување на стока во време кое е одредено како работно време за поднесување на царинска декларација и стока на:
 - службени места на царинската испостава или
 - договорена локација која е одобрена од шефот на царинската испостава каде е поднесена декларацијата.
17. Кога е поднесена стоката на договорена локација, УЦД мора да го содржи податокот за точното место на поднесената стока, кој се наведува во рубрика 30 подрубрика 2.
18. Во случај кога е поднесена УЦД, но не и стоката (декларација тип D, E или F), таа се евидентира во увозниот систем, но без прифаќање, односно истата има статус „Пред прифаќање“ и останува во овој статус се додека не биде поднесена пораката за ставање на стока на увид.

¹¹Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација со сите измени и дополнувања како екстерен акт е објавен во Депозитарот на документацијата на Царинската управа



19. Со користење на техника за автоматска обработка на податоци, увозниот систем ги проверува податоците од декларацијата и утврдува дали истите се во согласност со дефинираните барања и услови. Ако декларацијата е неисправна или непотполна, системот автоматски ја одбива и го известува декларантот за причините за одбивање на истата (IMD16).
20. Доколку е поднесена декларација за поедноставена постапка (запис во евиденција), тогаш задолжително е означен индикаторот за поедноставена постапка (резултат од контрола А3).
21. Во случај кога се поднесува дополнителна декларација за која претходно нема запис во системот за увоз, тогаш задолжително во полето Тип на ставање на стока на увид, се внесува шифра 2, во спротивно се применува шифра 1.

VI. Прифаќање на царинската декларација

22. По ставањето на стоката на увид во царинската испостава за увоз, декларантот, ја добива пораката IMD66 со која е известен за документи кои треба даги прикачи, а се наведени во рубрика 44. Од приемот на оваа порака започнува да тече рок во рамките на кој треба да се прикачат документите, кои преку порака IMD67, се доставуваат до царинската испостава. Доколку истите не се прикачени кон декларацијата во зададениот рок, системот ќе ја одбие УЦД. Кон декларацијата се прикачуваат сите документи и исправи наведени во рубрика 44 од предметната УЦД, освен одобренија кои се евидентирани во МЕОС, како и дозволи и одобренија евидентирани во EXIM. Доставувањето на документи и исправи може да биде побарано од страна на царинскиот службеник по одредување на контрола.
23. Кога се работи за збирен транспорт, односно стока за повеќе увозници во еден камион, се прикачува и терминалска белешка и спецификација на декларации по увозници, со шифра 5077.
24. Доколку се поднесува декларација пред ставање на стоката на увид, се поднесува цариска декларација од типD, Е или F.
25. Во случај кога е поднесена декларација пред ставање на стоката на увид, истата добива РБД откако декларантот ќе испрати порака „Известување за пристигнување на стока“ (IMD95) или пристигнувањето се евидентира рачно од



страна на царинскиот службеник, по што статусот на декларацијата се менува во „Прифатена“.

26. Условите за прифаќање на УЦД ги проверува системот за увоз, кој ја:
 - прифаќа УЦД ако се исполнети сите правила и услови за прифаќање или
 - одбива УЦД, ако тие услови не се исполнети.
27. Со прифаќањето на УЦД и се доделува РБД број. Увозниот систем со прифаќање на УЦД ја испраќа пораката Известување за прифаќање на декларација (IMD28).
28. Доделениот РБД број е во форма на 18 карактери составен од цифри и букви, на следниот начин:

Поле	Содржина	Тип на поле	Пример
1	Година на прифаќање на ЕЦД (ГГ)	2 цифри	20
2	Шифра на земја на прифаќање на ЕЦД	2 букви	МК
3	Шифра за вид на постапка	2 букви	IM
4	Шифра на испостава	4 цифри	5010
5	Реден број	7 цифри и букви	00005C1
6	Контролен карактер	1 цифра или буква	0

29. Во случај кога УЦД е одбиена, увозниот систем ја испраќа пораката (IMD16) во која е наведена причината за одбивањето на декларацијата. Статусот на декларацијата е „Одбиена“.
30. По прифаќање на декларацијата која е во статус „Прифатена“ се врши анализа на ризик и се одредува степенот на контрола на царинската декларација.
31. Анализата на ризик ја врши САР и царински службеници од надлежната испостава каде е поднесена УЦД.
32. Доколку САР не е достапен (пораката COM05 не е доставена во предвидениот рок), контролорот врши локална проценка на ризик и одлучува дали пратката ќе подлежи на контрола или не.

VI.1 Определување на степен на проверка на царинска декларација



33. Врз основа на резултатите од САР, како и од специфичноста на случајот и одредени сознанија, или по претходно добиени насоки контролорот може да донесе одлука за контрола на стоката и/или документите. Степенот на контрола добиен од САР не смее да се намали.
34. Одговорот кој го испраќа САР, се наоѓа во пораката СОМ05. Царинскиот службеник во табот „Погледај ризик“ може да го види нивото на ризик за секое наименувание од декларацијата заедно со насоки за контрола.
35. Одлуката за контрола се евидентира во системот за што се известува декларантот (IMD60), при што контролорот може да го наведе местото и времето на вршење на контрола. По донесување на одлука за контрола, декларацијата во СОЦДАД автоматски преминува во статус „Постапка за контрола“.
36. Контролорот, покрај автоматската распределба на декларации, може да определи царински службеник кој ќе ја врши контролата. Исто така, контролорот може да определи контрола и на декларација на која САР и доделил зелен степен на ризик и да додели дополнителни проверки врз основ на локална, односно сопствена процена на ризики одредени сознанија.
37. Дополнителна проверка може да иницира и царински службеник кој постапува по одредена УЦД.
38. Проверката која ја определува контролорот на основа на резултатот од САР или локална процена на ризик се внесува во соодветно поле од царинска декларација во СОЦДАД, со избирање на вид на контрола со избирање на соодветна шифра, документарна (1) или физички преглед-целосен или делумен на стока (2 и 3), или примена на скенер (4) при што се наведува дали прегледот се однесува на целата пратка и дава насоки за контролата која треба да се изврши.
39. Во случај кога кон декларацијата не е поднесен доказ за потекло (во оригинал или во копија), а застапникот/узовникот има информации дека дополнително ќе биде доставен доказ за преференцијално потекло на основа на што по пуштањето на стоката ќе поднесе барање за враќање или простување на увозни давачки, може да достави соодветно таксирано 01.30.32.УП.010.03-ОБ.03.03 Барање за преглед на стока заради утврдување на преференцијално потекло



или 01.30.32.УП.010.03-ОБ.04.03 Барање за преглед на стока заради утврдување на преференцијално потекло - ЗУЈ, со шифра 5078 во рубрика 44, дефинирана во Прирачникот за ТАРИМ. Контролорот определува царински службеник кој ќе врши контрола. Царинскиот службеник кој го врши прегледот, ја прегледува стоката како да поседува доказ за потекло и истото го забележува на самото барање. УЦД се прифаќа без примена на преференцијален третман при увоз на предметната стока. Ако претходно не е определена контрола од страна на САР (зелен канал), контролорот може да определи контрола на декларацијата, со одбирање на дејствие „одлука за контрола“ и давање на налог за контрола. Во овој случај може да го избере видот на контрола, времето на контрола, доколку смета дека треба да се определи.

Системот врши автоматско доделување на декларациите до царинските службеници кои ќе ја вршат контролата. И покрај автоматското доделување на декларациите на царинските службеници, контролорот може да определи кој царински службеник ќе ја врши контролата, преку избирање на соодветна акција во модулот Контролна табла.

VI.2 Постапување кога е добиен одговор од САР по истек на поставениот рок

40. Доколку декларацијата е во статус „Прифатена“, а од историја на декларацијата се утврди дека истекол рокот за одговор од САР (пораката COM05 не е доставена во предвидениот рок), истата автоматски се поставува на жолт или црвен канал по случаен избор.
41. Со користење на функционалноста „Приказ на ризик“ царинскиот службеник има можност да провери дали декларацијата е поставена на канал врз основ на одреден профил или е по случаен избор. Во овој случај, контролорот е должен на основ на локална проценка на ризик да определи степен и вид на контрола. При тоа доколку се воочи дека ова е случај со сите царински декларации, царинската испостава од servicedesk бара информација за очекувано разрешување на настанатиот проблем.

VI.2 Пуштање на стока без проверка на декларација

42. Кога САР ја распределил декларацијата на зелен канал, таквата декларација е во статус „Се чека одлука за контрола“ и од тој момент се вклучува тајмерот во кој стоката може да се стави под контрола од страна на контролорот.



43. Соодветно на тоа, контролорот е должен кај сите УЦД кај кои е започнат овој тајмер, да се грижи за негово истекување, односно за ограниченото време во кое може стоката да ја стави под контрола, ако проценил дека треба да се изврши контрола.
44. Со избирање на дејствие „Одлука за контрола“, тајмерот се запира. Доколку декларацијата само се листа/прегледува, тајмерот не се запира.
45. Со истек на тајмерот, ако контролорот не ја ставил УЦД под контрола, УЦД автоматски ќе биде завршена.
46. Работниот план на царинската испостава или анализата на ризик, согласно Упатството за селективни контроли во царинското работење¹² спроведена на локално ниво не смее да биде причина за непотребно одоловлекување на царинењето на стока. Согласно на тоа, ако проверката не се бара од системот, непоходно е да се земе предвид процентот на проверки кои сè уште се ефективни и се дозволени во однос на избраната царинска постапка.

VII. Проверка на царинската декларација и придружните документи

47. Организација на начинот на постапување на контролорите за проверка на царинската декларација и придружни документи врши шефот на царинската испостава.
48. При проверка на царинска декларација, царинскиот службеник може:
 - да ја провери УЦД и приложените документи со нивните соодветни шифри во рубрика 44, пропишана во Прирачникот за ТАРИМ,
 - да побара декларантот да достави други документи,
 - да ја прегледа стоката,
 - да земе мостра за анализа или за детално испитување на стока.
49. Кога контролорот се одлучи за царинска контрола, тој креира насоки за контролата. Декларациите кои се предмет на контрола врз основа на САР или одлука донесена од страна на надлежниот царински службеник - контролор се прегледуваат хронолошки, по редослед по кој биле прифатени, односно во зависност од видот на стоката и видот на постапката. Декларации кои се

¹²Упатството за селективни контроли во царинското работење е објавено во Депозитарот на документацијата на Царинската управа



поднесени од/за имател на одобрение за овластен економски оператор имаат приоритет при вршењето на контролата. Насоките за контрола се достапни во СОЦДАД и може да се користат како алатка за вршење на дополнителни контроли во постапките и како водич за планирање на контроли во наредниот период.

50. Без оглед на одредбите за преглед на стока, мора да се провери следното:
 - сите царински декларации каде САР дал резултат за висок ризик;
 - сите царински декларации каде САР дал резултат за среден ризик доколку како резултат на дополнителни проверки од царинскиот службеник се утврди дека советот за контрола од системот се однесува на висок ризик или на некоја приоритетна област;
 - сите царински декларации што содржат информации за ризик во зависност од приоритетната област за контрола на локално или национално ниво.
51. Кога се одлучува дали царинска декларација ќе биде предмет на контрола се постапува согласно Упатството за селективни контроли во царинското работење.
52. Во однос на информациите од САР, СОЦДАД содржи информации за наименуванијата кои се предмет на царински контроли, причините и упатства за вршење на контролите. Кога царинскиот службеник одлучи да врши царинска контрола, тој мора рачно да креира одлука за контрола (IMD60) – „Известување за одлука за контрола“ пред вршење на контролата со внесување на податоци во системот за увоз („налог за контрола“), со што статусот на декларација се менува во „Под контрола“. Покрај тоа, тој ги наведува причините за контрола со внесување на соодветни шифри предвидени со Упатството за селективни контроли во царинското работење.

VII.1. Проверка на царинската декларација и придружните документи

53. Проверка на податоци во УЦД вклучува проверка на правилна пополнетост на царинската декларација во однос на бараната царинска постапка или постапување, што подразбира проверка на исправност, односно точност на сите рубрики во декларацијата, како и дали постојат сите документи за бараната царинска постапка, а кои се наведени во УЦД,



54. Ако е определен преглед на приложени документи/исправи, царинскиот службеник мора да го прегледа секој поединечен документ/исправа и нивната содржина, како и дали истите одговараат на податоците во УЦД.
55. Кога се проверува дали податоците од декларацијата се во согласност со податоците во приложените документи, царинскиот службеник мора да провери дали описот на стоката во царинската декларација одговара на онаа во комерцијалните документи. Притоа мора да провери дали:
 - количината на стоката одговара на количината наведена во придржните документи;
 - декларираната земја на потекло е иста како онаа во придржните документи;
 - декларираната вредност и валута се исти како и во придржните документи;
 - сите документи наведени во рубрика 44 на царинската декларација постојат;
 - описот на стоката во рубрика 31 на царинската декларација одговара на тарифната ознака во рубрика 33 од царинската декларација;
 - да се провери во Номенклатурата на царинска тарифа ТАРИМ апликацијата.
56. Царинскиот службеник кој е определен за проверка, може во постапка на проверка да побара дополнителна документација/исправа или да побара појаснување за некој од елементите во УЦД.
57. Во овој случај, царинскиот службеник го одбира дејствието: „Барање на дополнителни информации“, назначувајќи кои документи/исправи или појаснувања ги бара и рок во кој мора да се поднесат.
58. Меѓутоа, кај УЦД кои се на зелен канал, за да ова дејствие биде достапно, потребно е да се стави под контрола, по што дејствието Барање за појаснување на податоци во декларација ќе биде достапно.
59. Ова дејствие е достапно цело време, откако декларацијата е ставена „Под контрола“ до завршување на контрола и се применува во сите случаи кога царинскиот службеник сака да го извести подносителот за потребата од доставување на одредени документи, исправи и/или податоци.
60. Рокот определен во рамките на дејствието „Барање на дополнителни информации“ е информативен и од него не зависи ставањето на декларацијата во друг статус.



61. Со пополнување и активирање на дејствието Барање за појаснување на податоци во декларација, подносителот на декларацијата ја добива пораката IMD63. Барањето за појаснување на податоци од УЦД, декларантот е должен без одлагање да постапи согласно барања на царинскиот службеник, односно да ги прикачи електронски бараните документи/исправи во одредениот рок.
62. Царинскиот службеник по проверка на царинската декларација и придружните документи ја пушта стоката во избраната царинска постапка, а царинската декларација може да се печати од царинскиот систем (СОЦДАД), на писмено барање на декларантот или за употреба на други јавни органи.

VII.2 Преглед на стока

63. Стоката се прегледува на местата што се определени и за време на часовите определени за таа цел од страна на одредениот царински службеник. Меѓутоа, царинскиот службеник може да одобри преглед на стока и на други места, освен оние кои се определени за таа цел. Имателите на одобрение за овластен економски оператор имаат законска можност да го одберат местото за вршење на преглед на стоката.
64. Прегледот на стоката се состои од најмалку една од следните постапки:
 - визуелен преглед на ознаки на пакувања со цел да се провери видот и/или потеклото на стоката;
 - контрола на видот, карактеристиките и/или потеклото на стоката се врши, каде што е соодветно, со отворање и проверка на поединечни пакувања;
 - мерење на тежината на целата пратка или бројче и мерење на поединечни делови на пратката кои се избрани, по случаен избор, за контрола на количината;
 - земање мостри;
 - проверка дали стоката е во согласност со податоците содржани во царинската декларација - идентификување на карактеристиките на стоката;
 - визуелен преглед на стоката кога таа се увезува или повторно извезува во царинска постапка со економски ефект.
65. Царинскиот службеник може да бара декларантот или неговиот застапник да биде присутен при прегледот на стоката, со цел олеснување на прегледот или земање на мостри (член 78 (6) од ЦЗ). Декларантот или лицето определено од



него кое е присутно при прегледот на стоката му ја обезбедува на царинскиот службеник сета потребна помош за олеснување на прегледот на стоката.

66. Доколку декларантот или лицето определено од него не ја обезбеди потребната помош, царинскиот службеник бара од декларантот, да назначи друго лице кое може да ја даде потребната помош (Член 149 став (1) и (2) од УСЦЗ). Кога декларантот одбива да присуствува на прегледот на стоката или да одреди друго лице кое е во состојба да ја даде потребната помош, царинскиот службеник усно го известува декларантот и го утврдува рокот за исполнување на барањето.
67. Ако декларантот не постапи по барањето на царинскиот орган во пропишаниот рок со оглед на околностите, царинскиот службеник може да одлучи:
 - да прекине со прегледот на стоката и да ја заврши постапката без преглед;
 - да продолжи со започнатиот преглед на ризик и трошок на декларантот, барајќи помош од стручно лице или друго лице во согласност со важечките прописи (член 149 од УСЦЗ), ако е потребно. Ако постапката не може да биде завршена, стоката може да биде одземена согласно со член 85 од ЦЗ со почитување на роковите утврдени во член 59 од ЦЗ и на видот на стоката;
 - да ја смета декларацијата за неважечка според член 164 од УСЦЗ, во кој случај декларацијата се поништува во СОЦДАД и се стекнува со статус „не е пуштена за увоз“ (IMD51). Покрај тоа, се испраќа порака до декларантот да го информира за резултатите од контрола (B1).

За постапување со стоката се применуваат одредбите од членовите 85-87 од ЦЗ.

68. Ако стоката не се наоѓа на местото каде што треба да биде за целите на спроведување на постапката и кога ќе се утврди дека со неа неовластено било постапувано или се употребувала, мора да се утврдат одредбите од ЦЗ според кои настанал царински долг. Ако се утврди дека стоката која подлежи на увозни давачки била незаконски отстранета од царински надзор како што е утврдено во член 218 од ЦЗ, се составува во писмена форма 01.30.32.УП.010.03-ОБ.05.03 Записник за наод од извршена контрола или 01.30.32.УП.010.03-ОБ.06.03 Записник за наод од извршена контрола - ЗУЈ, а царинскиот долг се пресметува со одлука донесенаво управна постапка. Таквата стока се смета дека е пуштена во слободен промет и не е потребна царинска декларација. Ако царинската декларација е поднесена и прифатена, истата се поништува врз основа на одлуката донесена од царинскиот службеник во царинската испостава. Декларацијата во системот има статус „не е пуштена за увоз“ (IMD51).



Причината за негативниот резултат од контрола на царинската декларација се наведува во забелешка, заедно со бројот на одлуката во врска со резултатите од контролата.

VIII. Утврдување на количината и карактеристиките на стоката

69. Стоката се прегледува со цел да се споредат декларираните податоци со фактичката состојба на стоката во однос на:
 - количината на стоката (која претставува основа за пресметка на царински давачки по единица мерка и примена на количински ограничувања);
 - карактеристиките и составот на стоката (кои претставуваат основа за распоредување на стоката по царинска тарифа и за пресметка на давачки во врска со распоредувањето на стоката и нејзината „ad valorem“ вредност, примена на вредносни ограничувања и прописите за забрани и ограничувања).
70. При утврдувањето на количината на стоката, царинскиот службеник мора да ја утврди во единица мерка која се користи како основа за утврдување на давачки и/или примена на квантитативни ограничувања. На пример, акое пропишана посебна давачка за литар, количината на стоката мора да се одреди во оваа единица мерка. Исто така, ако таква обврска е пропишана за литар, количината на стоката мора да се утврди во литри.
71. Царинскиот службеник ги утврдува карактеристиките на стоката со вршење на визуелен преглед на стоката земајќи ги предвид карактеристиките типични за определен вид стока, а особено внимание посветува на карактеристиките кои се битни за распоредување на стоката по царинска тарифа и утврдување на царинската вредност на стоката. Во случај на одредена стока каде деклариралиот состав или технолошкиот степен на обработка влијаат на тарифното распоредување, царинскиот службеник, мора да го провери дали тарифното распоредување со декларираните карактеристики дадени во соодветниот документ кој ја следи стоката (анализен сертификат, производна спецификација или друг документ кој ги докажува карактеристиките на стоката или технолошкиот степен на обработка), соодветствува со барањата наведени во царинската тарифа. Во спротивно царинската декларација не може да се заврши и не може да се пресметаат давачките. Доколку царинскиот службеник после ваквата проверка сепак се сомнева во точноста на составот на производот или другите податоци за производот, тој зема мостра за анализа, по



претходна консултација преку електронска пошта со Одделението за царинска лабораторија за можноста за извршување на бараните анализи.

72. Царинскиот службеник не зема мостри за анализа во случај кога истиот се сомнева во декларираната тарифна ознака на стоки (на пример, лекови, додатоци во исхрана или други производи со деклариран состав), а за чие тарифно распоредување не е неопходна проверка на одредени параметри со лабораториско испитување.
73. Царинскиот службеник до Одделение за царинска лабораторија не смее да доставува техничка документација наместо мостра заради тарифно распоредување на предметната стока.
74. Во случај на непостапување по точките 71 и 72 од страна на царинскиот службеник, Одделението за царинска лабораторија ја враќа предметната мостра на соодветната организациона единица.
75. Ако карактеристиките на стоката не може да се утврдат со визуелен преглед и не може да се земе мостра, бидејќи предметната стока се машини, апарати, уреди и сл., царинскиот орган бара технички објаснувања, скици, брошури и др. и постапува на следниот начин:
 - ја проверува машината и ги споредува податоците за идентификација на фактурата со податоците од другите документи;
 - ги проверува брошурите и плановите кои содржат информации важни за утврдување на природата на стоката:
 - проверува дали документите се однесуваат на стоката опфатена со фактурата и со прегледаната стока (споредувајќи ги ознаките за идентификација, броевите и др.) и ги забележува деловите од документите кои се однесуваат на предметната стока;
 - ги проверува брошурите и каталогите за да најде потребни информации врз основа на кои може да провери дали предметната стока правилно е распоредена во царинската тарифа, според деклариралиот опис.
76. Резултатите од контрола и информациите во врска со дополнително потребните документи (кои не се внесени во рубриката 44 на декларацијата), брошури, каталоги и технички податоци се внесуваат во рубриката „Резултати од контрола“ во СОЦДАД.



77. Видот на стоката се утврдува врз основа на визуелно утврдени карактеристики на стоката. Распоредување на стоката во царинска тарифа се определува со општите правила за применана комбинираната номенклатура и коментарските забелешки на хармонизираниот систем и комбинираната номенклатура. Карактеристиките на стоката мора да бидат јасно дефинирани според нејзината состојба во времето и местото на контрола од царинскиот орган, а не според нејзината идна намена. Субјективно (лично) толкување на целта на користење на стоката не е дозволено.

IX. Земање на мостри

78. Ако карактеристиките на стоката или нејзиниот состав не може да се утврдат со физички преглед на истата, се земаат мостри во согласност со членовите 150 до 159 од УСЦЗ. Мострите се земаат со целосно почитување на економичноста на постапката и затоа не се земаат мостри во случај на пратки со незначителна вредност. За овие пратки во случај кога се сомнева дека стоката содржи или припаѓа на категорија на опасни и штетни материји, надлежниот царински службеник зема мостра без оглед на износот на можниот царински долг.
79. Доколку царинскиот службеник одлучи да земе мостра, одлуката за земање ја евидентира во СОЦДАД во конкретната декларација со избирање на дејствие „Регистрирање на мостра за лабораториска анализа“ (SLR15) при што истата добива РБМ број.
80. Во барањето за лабораториска анализа, задолжително мора да бидат пополнети следните рубрики:
- рубрика „Барател на анализа“ во која се наведува дали мострите се земени на барање на царинскиот декларант или на надлежниот царински службеник;
 - рубрика „Враќање на мостри“ во која се наведува дали мострите по извршената анализа (доколку при анализа истата не е уништена) треба да се вратат на царинскиот декларант по негово барање;
 - рубрика „Причина за земање на мостри“ во која се наведува причината поради која се зема мостра (пример: се дава краток опис зошто не било можно дасе изврши тарифно распоредување на стоките според Царинската тарифа врз основа на визуелен преглед на стоката и документите кои ја пратат истата).
81. По креираното „Барање за лабораториска анализа“, во модулот за царинска лабораторија (CLIS), царинскиот службеник пристапува кон креирање на Записник за земање мостри (MTK15A), на прилог 25 од УСЦЗ.



82. Записникот за земање мостри се составува само за еден вид на стока од фактура. Ако со фактурата се опфатени неколку видови на стока кои се распоредени и декларирани во едно тарифно наименувание во царинската декларација, трговското име на видот на стоката од која се земени мострите, задолжително мора да се наведе во рубрика „Трговско име на мостра од фактура“. Доколку се земени повеќе мостри, Записник за земање мостри се креира за секоја мостра поединечно.
83. Кон записникот за земање мостри, во СОЦДАД се приложуваат сите дополнителни документи кои се поврзани и го појаснуваат видот, природата, количината и технички карактеристики на стоката.
84. Доколку се земаат мостри од опасни и штетни материји, во рубриката „Тип на ризик“ во Записникот за земање мостри се внесува типот на ризикот и во прилог на записникот се доставува копија од упатството издадено од производителот на предметната стока или друг соодветен документ за безбедно ракување со стоките (safety data sheet - SDS).

IX.1 Количина на мостри кои треба да се земат

85. Царинскиот службеник вообично зема најмалку два репрезентативни примерока. Сепак, на барање на декларантот, тој може да земе и трет примерок и истото да го евидентира во СОЦДАД во полето „забелешка“. Видови и минималните количини на мостри кои треба да се земат се дадени во Прилог 1 на ова Упатство -Список на минимални количини на мостри од стока.
86. Во случај кога стоката е спакувана во пакувања за малопродажба, се зема толкова количина од пакувањата за да се достигне пропишаната количина за земање мостри, наведена во Списокот од точка 84на ова Упатство. Во зависност од околностите, мостри може да се земат во помали или поголеми количини од оние утврдени во Списокот, со претходна консултација со Одделението за царинска лабораторија. Доколку се земаат мостри од стока која е во ролни, листови, плочи и сл., во Записникот за земање мостри се наведуваат оригиналните димензии на стоката од која е земена соодветната мостра.
87. Царинскиот орган не зема мостри од прехранбени производи во рефус или во големи рефус пратки (на пример млеко во цистерни, путер блокови со маса што надминува 1 kg, брашно, гриз и пченица во резервоари и сл.). Наместо тоа,



квалификуван претставник на увозникот зема мостри под директен надзор на царинскиот службеник.

88. Истата постапка се применува и кога не се зема мостра при прегледот, со оглед на природата на стоката (опасна супстанција, асептички пакувана стока и сл.), туку истата се зема при дополнителна контрола во трговското друштво. Во такви случаи, мострите се земаат под надзор на царински службеник од царинската испостава каде е прифатена декларацијата.

IX.2 Постапување со мостри

89. Царинските органи кои земаат мостри за анализа ја гарантираат нивната следливост. Секој примерок од земената мостра, се обезбедува со ставање на царински пломби или царински печат или со пакување во специјални сигурносни кеси. Спакуваната мостра се обележува со испечатена соодветна „Налепница за земена мостра“ од СОЦДАД.
90. Еден примерок од Записникот за земање на мостри испечатен од СОЦДАД и потписан од страна на царинскиот службеник и декларантот, царинскиот службеник доставува до декларантот, а вториот примерок го задржува за потреби на евиденцијата на надлежната испостава.
91. Два примероци од земените мостри соодветно обележани согласно точка 88 од ова Упатство и еден примерок од Записникот за земање на мостри испечатен од СОЦДАД и потписан од страна на царинскиот службеник и декларантот, царинскиот службеник доставува до Одделението за Царинската лабораторија.
92. Транспортот на мостри на стока кои брзо се расипуваат се врши во посебни торби за ладење (т.н „студен синџир“) со цел примерокот кој е оладен или замрзнат да остане во таква состојба до почетокот на анализата.
93. Транспортот на мостри од нафта, нафтени деривати и други опасни хемиски производи се врши во пластични дистрибутивни кутии.
94. Приемот на мостри во Одделението за Царинска лабораторија се потврдува електронски во СОЦДАД модулот за царинска лабораторија (CLIS) со избирање на действие „Мострите се примени во лабораторија“ или со потпишување на испечатен примерок „Спецификација за примопредавање на мостри“ од



СОЦДАД, од страна на царинскиот службеник во Одделението за Царинска лабораторија кој ги прима мострите.

95. По прием на мострата, Одделение за Царинската лабораторија пристапува кон извршување на лабораториска анализа со примена на соодветните методи за анализа.
96. По извршеното испитување на мострите, царинскиот службеник од Одделение за Царинска лабораторија пристапува кон креирање на „Записник за резултати од анализа или проверка“ (RER15A) во СОЦДАД модулот за царинска лабораторија (CLIS), истиот го печати од СОЦДАД и потписан, го доставува до царинскиот службеник во организационата единица од која е испратена мострата за испитување, за понатамошно постапување по истиот.

IX.3 Ракување со мостри по анализа

97. Мострите за кои е издаден Записник за резултатите од анализа или проверка, Царинската лабораторија, по правило, ги чува најмногу 30 дена од издавање на истиот по што се пристапува кон отстранување на мострите кои може да се уништат како комунален отпад.
98. Во случај кога се работи за мостри кои по природа бараат посебни услови за уништување (запаливи, испарливи, токсични и др.), истите се отстрануваат од страна на декларантот согласно член 158 точка (2) од УСЦЗ.
99. За мострите за кои е издаден Записник за резултатите од анализа или проверка е утврдено дека предметната стока не се распоредува во тарифната ознака наведена во царинската декларација, Одделението за царинска лабораторија е должно да ја чува мострата за суперанализа до добивање на пораката „Одобрено уништување на земена мостра“ во CLIS модулот на СОЦДАД од страна на организациона единица која ја доставила мострата за анализа, а со што се потврдува дека правната постапка правосилно е завршена.
100. Одделението за царинска лабораторија може да спроведе постапка на уништување на мострите и пред правосилно завршување на постапката во случај кога:
 - Изминал рокот на употреба утврден од страна на производителот;
 - Претстои нивно расипување со ризик за загрозување на здравјето и животна средина;



- Настанала визуелна промена (испарување, промена на бојата, густината итн.).

101. Освен ако мострите не се уништени за време на испитување или детален преглед или ако се работи за мостри со одредени ризици, истите се враќаат на декларантот по негово барање и на негов трошок, кога сите правни лекови против решението донесено од страна на царинскиот орган се исцрпени. Мострите се враќаат на декларантот од страна на царинскиот орган одговорен за постапката.

X. Утврдување на царинска вредност

102. Карактеристиките на стоката во однос на нејзината царинска вредност се утврдуваат првенствено со споредување на квалитетот и количината на стоката исказани во цената на стоките со декларираната царинска вредност. Мора да бидат утврдени оние карактеристики кои ја определуваат царинската вредност, особено оние кои покажуваат очигледно отстапување од вредноста на вообичаените фактура или пазарната вредност, а произлегуваат од:

- вид на трансакција во зависност од видот на стоки (берзански производи, зеленчук, отпад);
- декларирање за повластен тарифен третман на стока заради неисправности (вклучувајќи ги штетите предизвикани за време на царински надзор на стока);
- вредноста на стоката во зависност од царинската постапка (пуштање во слободен промет, извоз за облагородување, увоз за облагородување).

103. По утврдување на количината, тарифната ознака и царинската вредност на стоката, се спроведуваат дополнителни проверки во зависност од видот на контрола или ако околностите тоа го бараат:

- на потеклото на стоката (контроли се вршат во однос на правилата за потекло);
- тарифни и нетарифни мерки (во однос на количина и вредност);
- други царински повластици и олеснувања во однос на стоката;
- забрани и ограничувања во однос на стоката;
- други мерки на надворешно-трговската политика.

XI. Резултати од контрола

104. Царинскиот службеник, заради спроведување на контролата, од увозниот систем печати примерок од Увозен контролен протокол.



105. По завршувањето на контролата на стоката и/или документите, царинскиот службеник, без одлагање, резултатите од извршената контрола ги евидентира во увозниот систем.
106. Резултати од проверката на царинската декларација и прегледот на стоката се внесуваат со избирање на действие „Резултати од контрола“ во предметната декларација. Ако истиот налог за контрола се појавува во однос на различни наименуванија од иста декларација, резултатите од контролата мора да се внесат за секое наименование посебно или за сите наименуванија доколку резултатот од контрола за сите наименуванија е ист. Следните податоци се внесуваат во рубриката „Резултати од контрола“:
 - Резултати од контрола: со избор на еден од кодовите од паѓачката листа (A1, A4, B1);
 - Забелешки: во случај несовпаѓање или неправилност се користат кодови од прилог 2 од Упатство за селективни контроли во царинското работење;
 - Царинскиот службеник мора да внесе заклучоци за царинската контрола;
 - Произнесување на декларантот (без забелешки, без одговор, приговор);
 - Потреба за измена на декларацијата.
107. Царинскиот службеник, исто така, наведува дека декларантот или неговиот застапник не бил присутен при прегледот на стока. Во електронскиот контролен протокол се внесува забелешка „Усогласено“. Мора да се внесе забелешката „Усогласено“ во рубриката „Забелешка“ ако при прегледот се утврди дека податоците од декларацијата се во согласност со фактичката состојба на стоката. Во овој случај се внесува шифра A1 без неправилности по извршена контрола.
108. За резултатите од извршена контрола на царинската декларација или при прегледот на стока, декларантот се известува со порака IMD64 „Известување за резултати од проверка“.
109. Во пораката која се испраќа кон декларантот се наведува шифра за резултатот од контролата.
110. Доколку при контролата, се откриени помали неправилности (A4) (оние кои не влијаат на пуштањето на стоката во увозна постапка), царинскиот службеник ги евидентира наодите во Контролниот протокол, во присуство на декларантот.



111. Доколку декларантот се согласува со резултатите од контролата, тој го потпишува Контролниот протокол во хартиена форма. Во овој случај, кај резултат од контрола во декларацијата се внесува шифра А4 „Без приговор“ и се одбира „Потреба од измена“ во увозниот систем. Декларацијата по оваа акција има статус „Чека измена на декларација“.
112. Измените во декларацијата може да бидат внесени од страна на царинскиот службеник или од страна на декларантот. Имено декларантот може во согласност со член 81 на ЦЗ да поднесе декларација со изменети податоци, со порака „Измена на декларацијата“ (IMD13), при што декларацијата добива статус „Во измена (по контрола)“. Измените на декларацијата се регистрираат под ист РБД како и основната декларација, со што се гарантира дека релевантен датум за утврдување на сите давачки кои се плаќаат и за примена на други мерки е датумот на прифаќање на основната декларација. Целиот износ на царинскиот долг се пресметува врз основа на изменетата декларација. Декларацијата по таа акција има статус „Во измена (по контрола)“.
113. Царинскиот службеник одлучува по барањето за измена на декларацијата и доколку истото го прифати, декларацијата оди во понатамошен тек, а доколку го одбие декларацијата останува во претходниот статус „Чека измена на декларација“. Царинскиот службеник, пред да одлучи по барањето за измена, може да провери кои податоци во декларацијата се изменети.
114. Доколку декларантот не се согласува со наодите, истото се наведува во Контролниот протокол. Во овој случај, кај резултат од контрола во декларацијата се внесува шифра А4 „Приговор“ и се одбира „Потреба од измена“ во увозниот систем со што декларацијата добива статус „Неактивна“. Во овие случаи, декларантот нема расположиви дејствија, туку царинскиот службеник одлучува за понатамошното постапување. Доколку избере акција „Одлука по барање за пуштање“ и истата ја потврди, декларацијата оди во статус „Се чека измена“. Доколку одлучи да не ја продолжи постапката, царинскиот службеник избира да го одбие барањето за пуштање и декларацијата добива статус „Не е дозволен увоз“, кој е конечен статус.
115. Во случај кога декларантот поднесува „Барање за измена на декларацијата“ декларацијата добива статус „Во измена по контрола“. Царинскиот службеник, пред да одлучи по барањето за измена, може да провери кои податоци во декларацијата се изменети и доколку истото го прифати декларацијата оди во



понатамошен тек, а доколку го одбие декларацијата останува во претходниот статус „Се чека измена“.

116. Доколку декларантот не дал мислење за утврдените неправилности, кај резултат од контрола во декларацијата се внесува шифра А4 „Без одговор“ и се одбира „Потреба од измена“ во системот за увоз со што декларацијата добива статус „Се чека барање за пуштање“. Во овој случај декларантот може да поднесе „Барање за пуштање на стоката“ по кое царинскиот службеник не одлучува, бидејќи декларацијата нема да оди во понатамошен статус поради тоа што се потребни измени на декларацијата. Декларантот наместо „Барање за пуштање на стоката“ може веднаш да поднесе „Барање за измена на декларацијата“ и декларацијата добива статус „Во измена по контрола“. Во овој случај се постапува како е наведено во точка 116 од ова Упатство.

XII. Записник за наод од извршена контрола

117. Записник за наод од извршена контрола наведен во точка 68 од ова Упатство (во понатамошниот текст записникот) се составува во писмена форма. Кон записникот се прилагаат наоди, слики и други документи врз основа на кои се определува различна основа за пресметка на царинскиот долг. Записникот го потпишуваат декларантот или неговиот застапник кој бил присутен при царинскиот преглед на стоката, со наведување на датумот на потпишување и прием на истиот.
118. Во однос на декларираната состојба на стоката и заклучоците, записникот мора да ги содржи следните податоци:
- податоци за декларантот или неговиот застапник (шпедитер);
 - податоци за царинскиот должник;
 - податоци за состојбата на стоката и на декларираните податоци за стоката;
 - правен основ за настанување на царинскиот долг;
 - податоци за увозникот или примачот на стоката;
 - опис и податоците за идентификација на фактичката состојба на стоката и условите за формирање на нова основа за утврдување на увозни давачки или друга царинска употреба (забрани, ограничувања, квоти и сл.) Во наведените ситуации, мора да биде наведено следното:
 - предмет на царинска контрола и резултатите од контролата (која стока била проверена). Описот на стоката мора да содржи тарифна ознака на стоката и дополнителна ТАРИМ ознака, доколку има;



Упатство за спроведување на постапка за увозно царинење

01.30.32.УП.010.03

- како се утврдени карактеристиките на стоката и количината (врз основа на увид, вештачење, земање мостри, брошури, планови, ценовници, каталоги, мерење и сл.);
- ден на пуштањето на стоката, во случај таа да е пуштена;
- информации за забрани и ограничувања во врска со предметната стока;
- мерки за идентификација, ако ги има. Денот на нивната примена и името на царинскиот службеник кој ги применил мора да бидат наведени (овие мерки се задолжителни во случаи во кои стоката се пушта пред царинскиот долг да се утврди);
- информации дали е приложен инструмент за обезбедување на плаќањето на можниот царински долг во согласност со одобрението за одложено плаќање;

-износот на увозните давачки се пресметува на соодветниот датум. Во зависност од царинската постапка во која е ставена стоката, се прави следното:

- царинската вредност се утврдува врз основа на резултатите од проверката;
- тарифната ознака и царинската стапка се утврдуваат во согласност со утврдените карактеристики на стоката;
- се пресметува износот на царинските давачки;
- се утврдува количината и составот на стоката;
- износот на посебни давачки предвидени за земјоделските производи се пресметува врз основа на утврдената количина и составот на стоката;
- се пресметува износот на акцизата;
- се утврдува основата на пресметка на ДДВ;
- се пресметува износот на ДДВ врз основа на соодветната стапка на ДДВ;
- се пресметува износот на други давачки;
- се пресметува вкупниот износ на давачки;
- се внесува денот на верификација и се става потпис на царинскиот службеник кој ја проверил царинската декларација.

119. Записникот се врачува на декларантот или неговиот застапник. Во Записникот на декларантот му се дава правна поука дека може да вложи приговор на записникот во рок од 8 (осум) дена од приемот на записникот. Записникот се користи како доказ во текот на постапката. Истата постапка се применува и при анализа на мостри, во кој случај резултатите од анализите извршени од страна



на царинската или друга лабораторија мора да бидат дадени во форма на записник.

XIII.1 Постапување по издавање на записникот

120. Кога декларантот не се согласува со заклучоците во записникот, тој може да поднесе приговор најдоцна во рок од осум дена од денот на приемот на записникот во писмена форма. Меѓутоа, декларантот не може да поднесе приговор кога стоката веќе е пуштена со изменетата декларација или кога тој се откажал од правото да приговара.
121. По добивањето на приговорот од декларантот, царинскиот службеник ја проверува царинската декларација и придружната документација и ја прегледува стоката со почитување на забелешките во приговорот. Статусот на декларацијата се менува во „Неактивна“. Ако приговорот е основан, записникот се прилагодува и стоката може да биде пуштена, со избирање на дејствие од страна на царинскиот службеник „Барање за пуштање“ (IMD54).
122. По приемот на приговорот, шефот на испоставата донесува одлука на Останати обрасци од Упатството за изглед и структура на документацијата во Царинската управа и определува тричлена комисија од царински службеници кои не биле вклучени во прифаќањето на декларацијата (освен за претходно земени мостри), која што спроведува повторна проверка на царинската декларација со преглед на приложените документи и стоката. За резултатот од проверка комисијата составува 01.30.32.УП.010.03-ОБ.07.03 Записник на комисија или 01.30.32.УП.010.03-ОБ.08.03 Записник на комисија - ЗУЈ и еден примерок му врачува на декларантот. Против Записникот на комисијата не е дозволен приговор.

XIII.2 Постапување по издавање на записник и одлука

123. Декларација останува во статус „Неактивна“ или „Во барање за пуштање“ до пуштањето на стоката.
124. По издавање на записникот со кој се утврдуваат фактите, царинскиот орган донесува одлука во согласност со член 161 од УСЦЗ по истекот на рокот утврден за доставување на приговор на записникот, ако декларантот не се усогласи со барањата наведени во записникот или по добивањето на приговорот на декларантот кон записникот. Врз основа на оваа одлука, царинскиот орган



утврдува нови елементи за пресметка на давачки и ја пресметува разликата помеѓу износот според податоците во декларацијата и износот кој конечно треба да се плати за стоката.

125. Ако декларантот бара разликата во износот на царинскиот долг да се обезбеди пред пуштање на стоката (член 84 од ЦЗ), декларантот доставува изменета декларација, односно поднесува барање за измена на декларација или само повисок износ на гаранцијата. Стоката може да се пушти по регистрирање на новиот износ на гаранцијата.
126. Кога царинскиот орган смета дека проверката која ја извршил може да доведе до износ на давачки повисок од оној добиен од податоците во декларацијата, се бара поднесување на гаранција доволна за покривање на можниот царински долг и се дозволува пуштање на стоката врз основа на декларираниите податоци.

XIV. Пуштање на стока

127. Пуштањето на стока на зелен канал и ако истата не е ставена под контрола од страна на царинскиот службеник, се спроведува автоматски по истек на тајмерот за ставање на УЦД под контрола.
128. Царинскиот службеник кој ја проверил царинската декларација или ја прегледал стоката мора да преземе соодветни мерки за идентификација пред пуштањето на стоката доколку тие се неопходни за понатамошна постапка.
129. Ако царинската декларација е веќе проверена, стоката се пушта од страна на царинскиот службеник кој ја извршил проверката, ги проверил придружните документи и ја прегледал стоката. Стоката се пушта откако ќе се исполнат сите услови за нејзино пуштање. Доколку долгот пресметан со декларацијата е обезбеден со гаранција, истата добива статус „Регистрирање на износ на гаранција“, по што царинскиот службеник ја избира опцијата „Регистрација на гаранција“ со што статусот на декларацијата е „Увезена“. Системот генерира порака „Стоката е пуштена“ (IMD29) и ја испраќа до декларантот.
130. Доколку со прифатената УЦД е назначен начин на плаќање на увозни давачки и даноци, ако долгот пресметан со декларацијата не е обезбеден со гаранција, истата добива статус „Се чека плаќање“. По добивање на порака AR095 од системот за наплата декларацијата добива статус „Увезено“, системот генерира порака „Стоката е пуштена“ (IMD29) и ја испраќа до декларантот.



131. Ако износот на гаранцијата не е доволен, статусот „Увезено“ не е возможен. Декларантот се известува за негативен одговор во врска со податоците за гаранцијата со електронска порака (IMD55). Во овој статус „Гаранција во измена“ декларантот може да ги измени само податоците во врска со гаранција или начинот на плаќање, за да може да продолжи со натамошната обработка на декларацијата.
132. По пуштање на стоката, царинскиот службеник ја печати увозната декларација и еден примерок од истата му го предава на декларантот во случај кога претходна постапка е царинско складирање.

XIV. 1 Пуштање на стока од страна на имател на одобрение за поедноставени постапки - локално царинење при увоз

133. При пуштање на стоката во рамките на издадено одобрение за поедноставена постапка - локално царинење при увоз, поедноставено декларирање или непотполна декларација, се постапува согласно Упатството за поедноставени постапки со примена на СОЦДАД¹³.

XV. Постапување во ситуации кога стоката не може да се пушти

134. Согласно член 85 од ЦЗ, стоката не може да се пушти бидејќи:
 - не било можно да започне или продолжи со преглед на стоката во рок пропишан од царинскиот орган, од причини кои му се припишуваат на декларантот,
 - документите кои мора да бидат поднесени пред стоката да може да се стави во бараната царинска постапка не се поднесени,
 - плаќањето или гаранцијата која требало да се изврши или поднесе, во однос на увозните или извозните давачки, не се извршени или не се поднесени во пропишаниот рок или
 - царинскиот орган не може да утврди дали стоката е предмет на некои забрани или ограничувања додека не се добијат резултатите од проверката (на пример, резултат од лабораториски анализи).

¹³Упатството за поедноставени постапки со примена на СОЦДАД како интерен документ е објавено во Депозитарот согласно Процедурата за депозитар на документацијата на Царинската управа



135. Во системот декларацијата се наоѓа во статус „Неактивна“. Само во ситуациите наведени во алинеја 2 и 3 од претходниот став, во системот за увозна декларантот му се дава рок од десет дена да ги отстрани причините кои го спречуваат пуштањето на стоката. Шефот на царинската испостава се информира за царинските декларации по кои стоката не може да биде пуштена и по истекот на овој рок и ги презема сите потребни мерки за регулирање на состојбата на стоката вклучувајќи и нејзино одземање.
136. Ако декларантот не ги поднесе потребните документи во определениот рок, со цел стоката да биде пуштена, предметната декларација се смета за неисправна и царинската испостава не одобрува пуштање на стока. Во оваа ситуација, порака за негативни резултати од контрола „Б1“ се испраќа до декларантот и декларација добива статус „Не е пуштена за увоз“ (IMD51). Странската стока мора да остане под царински надзор.
137. Ако царинскиот долг не е платен или обезбеден во определениот рок, се преземаат сите потребни мерки за одземање на стоката согласно член 85 од ЦЗ. На декларантот може да му се дозволи да ја поништи царинската декларација во согласност со членовите 76 став 3 и 191 од ЦЗ, доколку условите за тоа се исполнети. Ако причините кои спречуваат пуштање на стоката не бидат отстранети во рокот определен од царинскиот орган се преземаат сите неопходни мерки.

XVI. Измена на податоци во декларацијата по нејзиното прифаќање и пред пуштање на стоката

138. Врз основа на член 75 од ЦЗ, декларантот може, по негово барање а пред пуштањето на стоката, да измени еден или повеќе податоци во царинската декларација и по нејзиното прифаќање. Ова се прави со испраќање на порака за измена на податоци во декларацијата во системот СОЦДАД „Измена на декларација“ (IMD13). По автоматската проверка во системот, царинскиот службеник одлучува за измена на декларацијата. Измена на декларација не е можна доколку статусот на декларацијата е во „Увезена“. Ако изменетите податоци се соодветни, до декларантот се испраќа порака „Прифаќање на измена на декларација“ (IMD04), во спротивно до декларантот се испраќа порака „Отфрлена измена на декларација“ (IMD05).

139. Не е дозволена измена на податоците во декларацијата во следните ситуации:



- измената не смее да предизвика царинската декларација да опфати друга стока освен онаа која таа првобитно ја опфаќала. Ова се случаи кога стоката е погрешно декларирана согласно нејзините очигледни карактеристики – очигледно погрешно декларирање рубрика 31 и 33;
- откако царинскиот орган го известил декларантот дека има намера да врши преглед на стоката;
- ако царинскиот орган по прифаќање на декларацијата утврдил дека одредени податоци се неточни;
- ако царинскиот орган ја пуштил стоката.

XVII. Поништување на царинската декларација по нејзиното прифаќање и пред пуштање на стоката

140. Согласно член 76 од ЦЗ, веќе прифатена декларација може да се поништи само во следниве ситуации:
 - доколку декларантот поднесе доказ дека стоката е декларирана по грешка за царинската постапка опфатена со таа царинска декларација;
 - како резултат на посебни околности не е повеќе оправдано ставањето на стоката во декларираната царинска постапка (на пример: војна, немири, природни катастрофи, несolvентност и сл.).
141. Декларантот поднесува барање за поништување на декларацијата со испраќање на порака „Барање за поништување на увозна декларација“ (IMD14) по прифаќање на декларацијата и пред стоката се пушти во постапка. Причината за поништување мора да биде наведена во пораката.
142. Ако барањето за поништување е одобрено, до декларантот се испраќа порака „Одлука за поништување“ (IMD09) и декларацијата добива статус „Поништена“.
143. Поништувањето на декларацијата повлекува поништување на сите забелешки, отпишувања, потврди и други прилагодувања направени во увозната дозвола или друг сличен документ поднесени кон царинската декларација.

XVIII. Измена на податоци во декларација по пуштање на стоката



144. Дополнителна измена на декларација по пуштање на стоката, може да се врши или по барање на декларантот или по службена должност. Се постапува како што е пропишано во Упатството за царински долг¹⁴.
145. По донесувањето на Решението во управна постапка, измените на декларацијата се внесуваат во увозниот модул со избирање на опцијата регистрирање резултати од контрола во подмодул дополнителна контрола.

XIX. Поништување на царинската декларација по пуштање на стоката

146. Царинската декларација може да се поништи и по пуштање на стоката во согласност со член 165 од УСЦЗ по поднесено барање од страна на декларантот или по службена должност за што решение за поништување носи Службата за управна постапка.
147. По пуштање на стоката, декларантот односно неговиот застапник може да поднесат барање за поништување на увозна декларација во писмена форма.
148. За поништување на декларација се носи решение од Службата за управна постапка, со наведување на причините за поништување и правото на враќање на увозни давачки, доколку истите се платени. Се постапува согласно Упатството за царински долг.
149. Во поедноставена постапка имателот на одобрение може сам да ја поништи декларацијата, со наведување на законска основа и причината за поништувањето.

XX. Евидентирање во царинската евиденција на износот на царински долг

150. Декларантот, односно неговиот застапник се известува за износот на пресметани давачки со порака IMD65 веднаш откако ќе бидат внесени резултатите од контрола во системот. Утврдениот износ на давачки се внесува автоматски во сметководствениот систем (APC) кога стоката опфатена со царинската декларација е пуштена. Износот на давачките деклариран во царинската декларација се внесува во евиденцијата врз основа на податоците кои декларантот ги навел во царинската декларација и кои царинскиот

¹⁴Упатството за царински долг како интерен документ е објавено во Депозитарот согласно Процедурата за депозитар на документацијата на Царинската управа



службеник ги потврдил во времето на пуштање на стоката. Постапката на евидентирање во царинската евиденција се врши согласно Упатството за царински долг.

XXI. Чување на декларации и документи

151. Царинската испостава каде е спроведена царинската постапка е должна да ги чува документите (како на пр. контролен протокол, записник од наод) хронолошки според датумот на прифаќање на декларациите кои биле под контрола.
152. Декларантот и неговиот застапник се должни да ги чуваат УЦД и сите документи/исправи наведени во УЦД не пократко од 5 (пет) календарски години, согласно член 17 од ЦЗ.

XXII. Употребата на резервна постапката поради недостапност на системот

153. Во случаите кога компјутерскиот систем на декларантот или пак на Царинска управа не се достапни, соодветно се применуваат одредби од Упатството за спроведување на транзитна постапка со примена на резервна постапка¹⁵, со соодветни прилагодувања во однос во однос на системот кој што се користи за обработка на царинските декларации, улогата на царинските испостави, бројот на листовите од ЕЦД кои се користат во постапката, контролниците коишто се користат за евидентирање на започнување и завршување на постапката и слично.

XXIII. Организација на работа

154. Шефот на царинската испостава, зависно од обем на работа и број на царински службеници, должен е да ја организира работата на организационата единица, како постапката на царинење би се спровела на начин како е пропишано со ова Упатство.
155. Исто така управниците на царинарници ја организираат работата во своите испостави согласно ова Упатство и заедно со шефовите на царинските испостави се грижат за правилно спроведување на ова Упатство.

¹⁵Упатството за спроведување на транзитна постапка со примена на резервна постапка како интерен акт е објавено во Депозитарот на документација на Царинската управа



Упатство за спроведување на постапка за увозно царинење

01.30.32.УП.010.03

XXIV. Преодни и завршни одредби

156. Надлежни за постапување по ова Упатство се царинските службеници од царинските испостави каде што се спроведува увозна царинска постапка.
157. Одговорни за предлагање на измени и дополнување на ова Упатство се помошник директорот на Секторот за царински систем и управниците на царинарниците.
158. Сите непосредни раководители се должни со одредбите на ова Упатство да ги запознаат вработените во организационата единица со која раководат.
159. Секое постапување спротивно на одредбите на ова Упатство ќе биде предмет на утврдување на дисциплинска одговорност.
160. Секторот за царински систем е должен да го објави ова упатство на интранет страната на Царинската управа согласно Процедурата за депозитар на документација.
161. Со донесување на ова Упатство престанува да важи 01.30.32.УП.010.02 Упатството за спроведување на постапка за увозно царинење број 01-059520/20-0002 од 23.11.2022 година.
162. Ова упатство стапува на сила со денот на потпишувањето.

Бр. 01-059520/20-0003
Скопје, 08 - 03 - 2023 година

Изработил: Соња Филевска
Одобрил: Гордана Динеска
Согласен: Офелија Бајо

директор
Марија Кутиров





Прилог 1:

- Список на минимални количини на мостри

Записи:

- 01.30.32.УП.010.03-0Б.01.03 Барање за преглед на стока
- 01.30.32.УП.010.03-0Б.02.03 Барање за преглед на стока - ЗУЈ
- 01.30.32.УП.010.03-0Б.03.03 Барање за преглед на стока заради утврдување на преференцијално потекло
- 01.30.32.УП.010.03-0Б.04.03 Барање за преглед на стока заради утврдување на преференцијално потекло - ЗУЈ
- 01.30.32.УП.010.03-0Б.05.03 Записник за наод од извршена контрола
- 01.30.32.УП.010.03-0Б.06.03 Записник за наод од извршена контрола - ЗУЈ
- 01.30.32.УП.010.03-0Б.07.03 Записник на комисија
- 01.30.32.УП.010.03-0Б.08.03 Записник на комисија - ЗУЈ
- Протокол за контрола - се печати од СОЦДАД
- Записник за земање мостри - прилог 25 од УСЦЗ
- Налепница за земена мостра - се печати од СОЦДАД
- Спецификација за примопредавање на мостри - се печати од СОЦДАД
- Записник за резултати од анализа или проверка - се печати од СОЦДАД



Упатство за спроведување на постапка за увозно царинење

01.30.32.УП.010.03

Упатството го подготви: Сектор за царински систем

Приматели: Директор,
Заменик директор,
Советници на директорот,
Помошници директори на сектори,
Началници на независни одделенија
Управници на царинарници

Примерок доставен за : Интерна употреба

Оригиналот се чува во: Сектор за царински систем
Архива



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА
Сектор за царински систем

Прилог број 1

СПИСОК НА МИНИМАЛНИ КОЛИЧИНИ НА МОСТРИ ОД СТОКА¹

месо (свежо или замрзнато)	500 g
млеко и млечни производи	500 ml
ориз	250 g
производи на мелничка индустрија	250 g
семе од маслодајна репка	250 g
колбаси и други преработки од месо	400 g
други прехранбени производи во цврста состојба	500 g
други прехранбени производи во течна состојба	1 литар
растителни масла	250 ml
алкохол и алкохолни пијалоци	500 ml
течности, пасти, тврди материји	100 g
нафта и нафтени деривати	од 500 до 1500 ml
стоки свиткани во ролни	најмалку 50 см по цела ширина
стоки во листови или плочи	најмалку 30 x 30 см или во оригинален облик
предиво, монофиламенти, врвци	20 m намотан калем или соодветен предмет
жица	не помалку од 10 m

¹ Списокот не ги исцрпува сите видови на стока од која можат да се земат mostri



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА
Царинарница xxx

01.30.32.УП.010.03-05.01.03

Царинарница		Царинска испостава		Број		Датум	
-------------	--	--------------------	--	------	--	-------	--

БАРАЊЕ ЗА ПРЕГЛЕД НА СТОКА

Барател	ЕДБ		
Согласно член 52 од Царинскиот закон, барам преглед на стока која се наоѓа под царински надзор, заради утврдување на:			
<input type="checkbox"/> тарифна ознака <input type="checkbox"/> вредност на стока <input type="checkbox"/> потекло на стока <input type="checkbox"/> количина на стока <input type="checkbox"/> друго			
<input type="checkbox"/>	Прегледот на стока вклучува земање мостри	<input type="checkbox"/>	Прегледот на стока не вклучува земање мостри
Место каде се наоѓа стоката			
Податоци за претходна постапка			
Причини поради кои се бара преглед на стока или земање на мостри			
Податоци за препознавање на стоката			
Име и презиме на барателот	Потпис	(м.п.)	
Место	Датум		

ПОПОЛНУВА ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА ВО КОЈА Е ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕТО

Царинарница	Царинска испостава
<input type="checkbox"/>	СЕ ОДОБРУВА ПРЕГЛЕД НА СТОКА
Заради спроведување на анализа се зема мостра во количина	Единица мерка
Име и презиме на царински службеник	(м.п.)



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА / REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ / MINISTRIA E FINANCAVE
ЦАРИНСКА УПРАВА / DREJTORIA E DOGANËS
Царинарница xxx/Pika doganore xxx

01.30.32.УП.010.03-0Б.02.03

Царинарница/Pika daganore		Царинска испостава/Filiali doganor		Број/Numri		Датум/Data	
------------------------------	--	--	--	------------	--	------------	--

БАРАЊЕ ЗА ПРЕГЛЕД НА СТОКА/КËRKESË PËR KONTROLLIN E MALLIT

Барател	ЕДБ/NVT		
Согласно член 52 од Царинскиот закон, барам преглед на стока која се наоѓа под царински надзор, заради утврдување на/Në rajtim me nenin 52 të Ligjit të Doganës, kërkoj kontroll të malit që gjendet nën mbikëqyrje doganore për vërtetimin e			
<input type="checkbox"/> тарифна ознака/shenjës tarifore <input type="checkbox"/> вредност на стока/vlerës së mallit <input type="checkbox"/> потекло на стока/prejardhjes së mallit <input type="checkbox"/> количина на стока/sasisë së mallit <input type="checkbox"/> друго/të tjera			
<input type="checkbox"/>	Прегледот на стока вклучува земање мостри/Kontrolli i mallit përfshin marrje të mostrave	<input type="checkbox"/>	Прегледот на стока не вклучува земање мостри/Kontrolli i mallit nuk përfshin marrje të mostrave
Место каде се наоѓа стоката/Vendi ku gjendet malli			
Податоци за претходна постапка/Të dhënat e procedurës paraprake			
Причини поради кои се бара преглед на стока или земање на мостри/Shkaqet pse kërkohet kontrolli i mallit ose marrjes së mostrave			
Податоци за препознавање на стоката/Të dhënat e njohjes së mallit			
Име и презиме на барателот/Emri dhe mbiemri i aplikuesit		Потпис/ Nënshkrimi	(м.л.)/(v.v)
Место/Vendi		Датум/Data	

**ПОПОЛНУВА ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА ВО КОЈА Е ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕТО/PLOTËSON FILIALI
DOGANOR KU ËSHTË DORËZUAR KËRKESA**

Царинарница/Pika daganore		Царинска испостава/Filiali doganor	
<input type="checkbox"/>	СЕ ОДОБРУВА ПРЕГЛЕД НА СТОКА/MIRATOHET KONTROLLI I MALLIT		
Заради спроведување на		Единица мерка/Njësia,	

анализа се зема мостра во количина/Për shkak të zbatimit të analizës, merret mostra me sasi			masa
Име и презиме на царински службеник/Emri dhe mbiemri i nëpunësit doganor			(М.П.)/(V.V)



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА
Царинарница xxx

01.30.32.УП.010.03-0Б.03.03

Царинарница		Царинска испостава	
Број на ЕЦД		Датум	

**БАРАЊЕ ЗА ПРЕГЛЕД НА СТОКА ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА
ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНО ПОТЕКЛО**

Барател		ЕДБ	
Согласно член 481 од Уредбата за спроведување на Царинскиот закон, барам преглед на стока која се наоѓа под царински надзор, заради утврдување на преференцијално потекло:			
Место каде се наоѓа стоката			
Податоци за претходна постапка			
Извозник			
Податоци за транспортот, директна пратка	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	
Реден број на наименувание со потекло и тарифна ознака			
Детален опис на стоката			
Останати податоци (бар код, фотографии кои ја документираат истоветноста на стоката и др.)			
Име и презиме на барателот		Потпис	
Место		Датум	(м.п.)

ПОПОЛНУВА ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА ВО КОЈА Е ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕТО

Царинарница		Царинска испостава	
<input type="checkbox"/>	СЕ ОДОБРУВА ПРЕГЛЕД НА СТОКА ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНО ПОТЕКЛО		
При преглед на стоката се/не се најдени елементи кои би упатувале на сомневање во преференцијалното потекло на стоката.			
Се потврдува дека стоката е прегледана по основ на преференцијално потекло и во случај на дополнително доставување на валиден доказ за потекло ги исполнува/не ги исполнува договорните услови			
Име и презиме на царински службеник			(м.п.)



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА/ REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ/ MINISTRIA E FINANCAVE
ЦАРИНСКА УПРАВА / DREJTORIA E DOGANËS
Царинарница xxx / Pika doganore

01.30.32.УП.010.03-0Б.04.03

Царинарница/Pika doganore		Царинска испостава/Filiali doganor	
Број на ЕЦД/Numri i DED		Датум/Data	

БАРАЊЕ ЗА ПРЕГЛЕД НА СТОКА ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНО ПОТЕКЛО/КËRKESË PËR KONTROLLIN E MALLIT PËR SHKAK TË VËRTETIMIT TË PREJARDHJES PREFERENCIALE

Барател/Aplikues		ЕДБ/NVT	
Согласно член 481 од Уредбата за спроведување на Царинскиот закон, барам преглед на стока која се наоѓа под царински надзор, заради утврдување на преференцијално потекло/Нë pajtim me nenin 481 të Vendimit për zbatimin e Ligjit Doganor, kërkoj kontroll të mallit që gjendet nën mbikëqyrjen doganore, për shkak të vërtetimit të prejardhjes preferenciale			
Место каде се наоѓа стоката/Vendi ku gjendet malli			
Податоци за претходна постапка/Të dhënat e procedurës paraprake			
Извозник/Eksportuesi			
Податоци за транспортот, директна пратка/Të dhënat e transportit, dërgesës së drejtpërdrejtë	<input type="checkbox"/> да/ro <input type="checkbox"/> не/jo		
Реден број на наименование со потекло и тарифна ознака/ Numri rendor i emërtimit me shenjën e prejardhjes dhe të tarifës			
Детален опис на стоката/Përshkrim i hollësishëm i mallit			
Останати податоци (бар код, фотографии кои ја документираат истоветноста на стоката и др./Të dhënat e tjera (bar kodi, fotografitë që e dokumentojnë njashmërinë e mallit, etj)			
Име и презиме на барателот/Emri dhe mbiemri i aplikuesit		Потпис/ Nënshkrimi	(м.п.)/(v.v)
Место/Vendi		Датум/Data	

ПОПОЛНУВА ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА ВО КОЈА Е ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕТО/PLOTËSON FINILALI DOGANOR KU ŖSHTË DORËZUAR KËRKESA		
Царинарница		Царинска испостава
<input type="checkbox"/>	ПОПОЛНУВА ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА ВО КОЈА Е ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕТО/PLOTËSON FILIALI DOGANOR KU ŖSHTË DORËZUAR KËRKESA	
<p>При преглед на стоката се/не се најдени елементи кои би упатувале на сомневање во преференцијалното потекло на стоката/Gjatë kontrollit të mallit, janë/nuk janë gjetur elemente që do t'ë linin dyshime në prejardhjen preferenciale të mallit</p> <p>Се потврдува дека стоката е прегледана по основ на преференцијално потекло и во случај на дополнително доставување на валиден доказ за потекло ги исполнува/не ги исполнува договорните услови/Vërtetohet se mallit është kontrolluar në bazë të prejardhjes preferenciale dhe në rast të dorëzimit plotësues të dëshmisië valide për prejardhje i plotëson/nuk i plotëson kushtet e dakordimit</p>		
Име и презиме на царински службеник/Emri dhe mbiemri i nëpunësit doganor		(м.п.)/(v.v.)



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА
Царинарница xxx

01.30.32.УП.010.03-ОБ.05.03

Царинарница		Царинска испостава		Број		Датум	
-------------	--	--------------------	--	------	--	-------	--

ЗАПИСНИК ЗА НАОД ОД ИЗВРШЕНА КОНТРОЛА

Број на царинска декларација			Датум на царинска декларација			
Број на наименуванија			Датум на контрола			
Увозник/ извозник			ЕДБ/ЕМБ			
Декларант/ Застапник			ЕДБ/ЕМБ			
Царински должник			ЕДБ/ЕМБ			
Вид на контрола	□ документарна*	□ физичка	□ скенер	□ друго		
		□ делумен			□ детален	
Наод од контрола	□ без неправилности	□ мали неправилности	□ големи неправилности			

Доколку не се утврдени неправилности, делот што следи не се пополнува

СО ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА И ДОКУМЕНТИТЕ ШТО СЕ ВО ПРИЛОГ
НА НАВЕДЕНАТА ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА Е УТВРДЕНО:

<input type="checkbox"/> НЕПРАВИЛНОСТИ ВО ВРСКА СО ТАРИФНОТО РАСПОРЕДУВАЊЕ
Стоката не се распоредува во тарифната ознака декларирана во предметната царинска декларација и за новото распоредување се применети: Основните правила за примена на Царинска тарифа _____ Забелешките кон Оддел или Глава на Цар.тарифа _____ Повикување на Коментар на Хармонизираниот систем _____ Друго _____
<input type="checkbox"/> НЕПРАВИЛНОСТИ ВО ВРСКА СО ЦАРИНСКАТА ВРЕДНОСТ

<input type="checkbox"/> Побарани дополнителни податоци со: _____ <input type="checkbox"/> Доставени дополнителни податоци со: _____
<input type="checkbox"/> По извршената проверка на царинската декларација и добиените дополнителни објаснувања (или во отсуство на одговор) е утврдено дека не може да се прифати декларираната царинска вредност како трансакциска вредност, согласно одредбите од член 28 на ЦЗ, од следниве причини: 1. не постои трансакција на продажба, поради: _____ 2. не се отстранети основните сомневања дека декларираната вредност одговара на вистински платената цена или цената што треба да се плати, во смисла на член 42 од ЦЗ и член 92 од УСЦЗ, бидејќи: <input type="checkbox"/> декларираната вредност на увезената стока значително се разликува од трансакциската вредност на идентична или слична стока, продадена за извоз во Република Северна Македонија и извезена во исто или приближно исто време. За споредување е користен податокот од ЕЦД (број/датум) _____ од ЦИ _____ (извоз од _____ единечна вредност _____) <input type="checkbox"/> цената се разликува од податоците од информациите за цени добиени од Царинската управа. За споредување е користен изворот на податокот врз основа на кој е изработена информацијата и тоа _____ 3. постојат ограничувања во поглед на располагање или користење на стоката (член 28 став 1а од ЦЗ) поради:

<input type="checkbox"/> 4. продажбата или цената подлежи на некои услови или обврски чија вредност не може да се утврди (член 28 став 16 од ЦЗ) поради: _____ <input type="checkbox"/> 5. постои надокнада од купувачот кон продавачот (член 28 став 1в од ЦЗ) поради: _____ <input type="checkbox"/> 6. купувачот и продавачот се заемно поврзани, а поврзаноста влијаела на цената на стоката (член 29 став 1г и став 2) поради: _____ <input type="checkbox"/> 7. не постојат доволно сигурни информации за висината и точноста на сумите кои треба да се земат во предвид при утврдување на царинската вредност (кои се вклучуваат и кои не се вклучуваат во царинската вредност – член 35 и член 36 од ЦЗ) поради: _____ <input type="checkbox"/> Во случај на увоз на употребувани возила царинската вредност е утврдена со примена на член 34 од ЦЗ (метод на расположиви податоци) со користење на електронскиот каталог SchwackeNet, проценета вредност _____ ЕУР. <input type="checkbox"/> Бидејќи дополнителните објаснувања и докази, согласно член 42 став 2 од ЦЗ не ги отстранија основите сомневања за истинитоста и исправноста на приложените докази, односно дека вредноста не одговара на одредбите за трансакциска вредност, царинската вредност е утврдена со примена на следнава метода за утврдување на царинска вредност: <input type="checkbox"/> вредносна метода на идентичност (член 29 од ЦЗ) <input type="checkbox"/> вредносна метода на сличност (член 30 од ЦЗ) <input type="checkbox"/> метода на дедуктивна вредност (член 32 од ЦЗ) <input type="checkbox"/> метода на пресметковна вредност (член 33 од ЦЗ) <input type="checkbox"/> метода на расположиви податоци (член 34 од ЦЗ) поради: _____ <input type="checkbox"/> Извршени прилагодувања на користените вредности за: <input type="checkbox"/> количината во износ од _____ <input type="checkbox"/> комерцијалното ниво во износ од _____ <input type="checkbox"/> трошоците кои произлегуваат од различната оддалеченост и видот на транспорт во износ од _____	
--	--

<input type="checkbox"/>	НЕПРАВИЛНОСТИ ВО ВРСКА СО ПОТЕКЛОТО НА СТОКА
<input type="checkbox"/> Во увозна постапка по извршената проверка на царинската декларација и придружните документи или со преглед на стоката е утврдена следнава состојба: <input type="checkbox"/> се одбива доказот за потекло поради следниве технички причини: _____ <input type="checkbox"/> се одбива примената на преференцијални царински давачки без дополнителна верификација на доказот за потекло кај странски царински орган поради: _____ <input type="checkbox"/> се одложува примена на преференцијални царински давачки со дополнителна верификација на доказот за потекло кај странски царински орган поради следниве основани сомневања: _____ <input type="checkbox"/> Во извозна постапка по извршената проверка на царинската декларација и придружните документи или со преглед на стоката е утврдена следнава состојба: <input type="checkbox"/> се одбива издавање или прифаќање на изготвен доказ за потекло поради: _____	

<input type="checkbox"/>	НЕПРАВИЛНОСТИ ВО ВРСКА СО _____
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	

**ПОСЛЕ ИЗВРШЕНАТА ПРОВЕРКА НА СТОКАТА, ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА И
ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ Е УТВРДЕНА СЛЕДНата СОСТОЈБА:**

Реден број	Тарифна ознака	Трговски назив на стоката	Земја на потекло	Количина	Единечна вредност	Вкупна вредност
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Прилог 1 - За декларација со повеќе од 10 наименувања кои се оспоруваат

**ПОСЛЕ ИЗВРШЕНАТА ПРОВЕРКА НА СТОКАТА, ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА И
ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ Е УТВРДЕНА СЛЕДНата СОСТОЈБА:**

Давачка	Пресметани давачки според поднесена царинска декларација	Утврдени давачки после извршена проверка	Разлика која треба да се доплати/обезбеди	
Царинска давачка				
Акциза				
Данок на додадена вредност				
Друго				
ВКУПНО				
Проверката ја извршил царински службеник (име, презиме и потпис)		Mатичен број		
Декларант, односно негов застапник кој присуствува при проверката (име, презиме и потпис)				
Записникот е составен од царинскиот службеник (име, презиме и потпис)		Mатичен број		
Изјава на декларантот/ застапникот	<input type="checkbox"/> се согласувам	<input type="checkbox"/> не се согласувам	Потпис на декларантот	Потпис и факсимил на царински службеник
Записникот е примен на ден				
Име и презиме на декларантот/застапникот				
ЕДБ/ЕМБ на декларантот/застапникот				
Назив на декларантот/ застапникот			(м.п.) декларант	(м.п.) царински орган

Прилог 1 кон Записникот број

од

година

Реден број	Тарифна ознака	Трговски назив на стоката	Земја на потекло	Количина	Единечна вредност	Вкупна вредност
<input type="checkbox"/>	Прилог за декларација со повеќе од 10 наименуванија кои се оспоруваат					

Квадратите пред текстот се пополнуваат со ознаките „x“ или „0“, односно не се оставаат непополнети.

Со запишување на ознаката „x“ во квадратот пред текстот, текстот кој следи по квадратот станува составен дел на записникот.

Со запишување на ознаката „0“ во квадратот пред текстот, текстот кој следи по квадратот се исклучува од записникот.

* При документарна контрола ако нема неправилности не се изготвува Записник за наод од извршена контрола

Ако декларантот, односно неговиот застапник не се согласува со забелешките од записникот за наод од извршена контрола, може во рок од 8 дена од датумот на прием на записникот да приложи приговор на записникот, освен кога стоката била пуштена врз основа на нова царинска декларација.



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА/ REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ/ MINISTRIA E FINANCAVE
ЦАРИНСКА УПРАВА/ DREJTORIA DOGANORE
Царинарница/ Pika doganore xxx

01.30.32.UП.010.03-06.06.03

Царинарница/ Pika doganore		Царинска испостава/ Filiali doganor		Број / Num ri		Датум / Data	
-------------------------------	--	--	--	------------------------	--	-----------------	--

ЗАПИСНИК ЗА НАОД ОД ИЗВРШЕНА КОНТРОЛА/ PROCESVERBAL PËR GJENDJEN NGA
KONTROLLI I KRYER

Број на царинска декларација/ Numri i deklaratës daganore		Датум на царинска декларација/ Data e deklaratës daganore		
Број на наименуванија/ Numri i emërtimit		Датум на контрола/ Data e kontrollit		
Увозник/ извозник/ Importuesi/ eksportuesi		ЕДБ/ЕМБ/NVT/N VA		
Декларант/ Застапник/ Deklaruesi/ Përfaqësuesi		ЕДБ/ЕМБ/ NVT/NVA		
Царински должник/ Debitor i daganor		ЕДБ/ЕМБ/ NVT/ NVA		
Вид на контрола/ Lloji i kontrollit	<input type="checkbox"/> документарна/ dokumentar*	<input type="checkbox"/> физичка/ fizik <input type="checkbox"/> делумен/ i pjesshëm	<input type="checkbox"/> скенер/ skaner	<input type="checkbox"/> друго/ tjetër
Наод од контрола/ Gjetja nga kontrolli	<input type="checkbox"/> без неправилности/ па parregullsi	<input type="checkbox"/> мали неправилности/ parregullsi të vogla	<input type="checkbox"/> големи неправилности/ parregullsi të mëdha	

Доколку не се утврдени неправилности, делот што следи не се пополнува/ Nëse nuk konstatohen parregullsi, pjesa që
vijon nuk plotësohet

СО ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА И ДОКУМЕНТИТЕ ШТО СЕ ВО ПРИЛОГ
НА НАВЕДЕНАТА ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА Е УТВРДЕНО:/ ME KONTROLLIN E MALLIT DHE TË DOKUMENTEVE QË
JANË NË SHTOJCË TË DEKLARATËS DOGANORE TË PËRMENDUR, ËSHTË KONSTATUAR:

<input type="checkbox"/>	НЕПРАВИЛНОСТИ ВО ВРСКА СО ТАРИФНОТО РАСПОРЕДУВАЊЕ/ PARREGULLSI NË LIDHJE ME KLASIFIKIMIN TARIFOR
Стоката не се распоредува во тарифната ознака декларирана во предметната царинска декларација и за новото распоредување се применети:/ Mallrat nuk klasifikohen në kodin tarifor të deklaruar në deklaratën doganore në fjalë dhe për klasifikimin e ri zbatohen:	
Основните правила за примена на Царинска тарифа/ Rregullat themelore për zbatimin e tarifës doganore	
Забелешките кон Оддел или Глава на Цар.тарифа / Vërejtje për Departamentin ose Shefin e tarifës doganore	
Повикување на Коментар на Хармонизираниот систем/ Referim i komentit të sistemit të harmonizuar	

Друго/ Тë tjera _____

НЕПРАВИЛНОСТИ ВО ВРСКА СО ЦАРИНСКАТА ВРЕДНОСТ/ PARREGULLSI NË LIDHJE ME VLERËN TARIFORE

- Побарани дополнителни податоци со/ Të dhënat shtesë të kërkuara me: _____
- Доставени дополнителни податоци со/ Të dhënat shtesë të dorëzuar me: _____
- По извршената проверка на царинската декларација и добиените дополнителни објаснувања (или во отсуство на одговор) е утврдено дека не може да се прифати декларираната царинска вредност како трансакциска вредност, согласно одредбите од член 28 на ЦЗ, од следниве причини:/ Pas kontrollit të kryer të deklaratës doganore dhe shpjegimeve shtesë të marra (ose në mungesë të përgjigjes), u konstatua se vlera doganore e deklaruar nuk mund të pranonhet si vlerë transaksioni, në pajtim me dispozitat e nenit 28 të LD për arsyet e mëposhtme:
1. не постои трансакција на продажба, поради/ nuk ka transaksion të shitjes për shkak:
 2. не се отстранети основните сомневања дека декларираната вредност одговара на вистински платената цена или цената што треба да се плати, во смисла на член 42 од ЦЗ и член 92 од УСЦЗ, бидејќи/ nuk mënjanohen dyshimet e bazuara se vlera e deklaruar i përgjigjet çmimit të paguar realisht ose çmimit që duhet paguar, sipas nenit 42 të LD dhe nenit 92 të DZLD, sepse:
 - декларираната вредност на увезената стока значително се разликува од трансакциската вредност на идентична или слична стока, продадена за извоз во Република Северна Македонија и извезена во исто или приближно исто време. За споредување е користен податокот од ЕЦД (брой/датум)/ vlera e deklaruar e mallit të importuar ndryshon dukshëm nga vlera e transaksionit të mallit identik ose të ngashëm, të shitur për eksport në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe të eksportuar në të njëjtën ose afersisht të njëjtën kohë. Për klasifikim përdoret e dhëna nga DVD (numri/data) од ЦИ/ nga NJD _____ (извоз од/ eksporti nga _____ единечна вредност/ vlera e vetme _____)
 - цената се разликува од податоците од информациите за цени добиени од Царинската управа. За споредување е користен изворот на податокот врз основа на кој е изработена информацијата и тоа/ çmimi ndryshon nga të dhënat përmirësuar nga Drejtoria Doganore. Për klasifikim eshtë shfrytëzuar burimi i të dhënavë mbë bazën e të cilit eshtë përgatitur informacioni si vijon:
 3. постојат ограничувања во поглед на расpolагање или користење на стоката (член 28 став 1а од ЦЗ) поради/ ka kufizime në lidhje me disponimin ose përdorimin e mallit (neni 28, paragrafi (1-a) i LD) për shkak të:
 4. продажбата или цената подлежи на некои услови или обврски чија вредност не може да се утврди (член 28 став 16 од ЦЗ) поради/ shitja ose çmimi i nënshtrohen disa kushteve ose detyrimeve, vlera e të cilave nuk mund të përcaktohet (neni 28, paragrafi 1-b i ЦЗ) për shkak të:
 5. постојат надокнада од купувачот кон продавачот (член 28 став 1в од ЦЗ) поради/ ka kompensim nga blerësi ndaj shitësit (neni 28, paragrafi (1-c) i ЦЗ) për shkak të:
 6. купувачот и продавачот се заемно поврзани, а поврзаноста влијаела на цената на стоката (член 29 став 1г и став 2) поради/ blerësi dhe shitësi janë të lidhur reciprokisht, ndërsa lidhja ka ndikuar në çmimin e mallit (neni 29, paragrafi (1-c) dhe paragrafi (2)) për shkak të:
 7. не постојат доволно сигурни информации за висината и точноста на сумите кои треба да се земат во предвид при утврдување на царинската вредност (кои се вклучуваат и кои не се вклучуваат во царинската вредност – член 35 и член 36 од ЦЗ) поради/ nuk ka informacion të mjaftueshëm të besueshëm përlarëtsinë dhe saktësinë e shumave që duhet të merren parasysh gjatë përcaktimit të vleres doganore (të cilat janë të përfshira dhe që nuk përfshihen në vlerën doganore – nenii 35 dhe nenii 36 i ЦЗ) për shkak të:
 - Во случај на увоз на употребувани возила царинската вредност е утврдена со примена на член 34 од ЦЗ (метод на расположиви податоци) со користење на електронскиот каталог SchwackeNet, проценета вредност/ Në rastin e importit të automjeteve të përdorura, vlera doganore përcaktohet duke zbatuar nenin 34 të ЦЗ (metoda e të dhënavë të disponueshme) duke përdorur katalogun elektronik SchwackeNet, vlera e vlerësuar _____ EUR/ EUR.

- Бидејќи дополнителните објаснувања и докази, согласно член 42 став 2 од ЦЗ не ги отстрија основаните сомневања за вистинитоста и исправноста на приложените докази, односно дека вредноста не одговара на одредбите за трансакциска вредност, царинската вредност е утврдена со примена на следнава метода за утврдување на царинска вредност / Meqenëse shpjegimet dhe provat shtesë, në përgjithje me nenin 42, paragrafi (2) të LD, nuk i hoqën dyshimet e bazuara për vërtetësinë dhe korrektësinë e dëshmive të bashkengjitur, gjegjësisht se vlera nuk korrespondon me dispozitat për vlerën e transakzionit, vlera doganore është përcaktuar duke aplikuar metoden e mëposhtme për përcaktimin e vlerës doganore:
- вредносна метода на идентичност (член 29 од ЦЗ)/ metoda e vlerës së identikes (neni 29 i LD)
 - вредносна метода на сличност (член 30 од ЦЗ)/ metoda e vlerës së ngashmërisë (neni 30 i LD)
 - метода на дедуктивна вредност (член 32 од ЦЗ)/ metoda e vlerës deduktive (neni 32 i LD)
 - метода на пресметковна вредност (член 33 од ЦЗ)/ metoda e vlerës së përllogaritur (neni 33 i LD)
 - метода на расположиви податоци (член 34 од ЦЗ)/ metoda e të dhënave në dispozicion (neni 34 i LD)
- поради / për shkak të: _____
- Извршени прилагодувања на користените вредности за:/ Përshtatjet e kryera në vlerat e përdorura për:
- количината во износ од/ sasia në shumë prej _____
 - комерцијалното ниво во износ од/ Nivel komercial në shumë prej _____
 - трошоците кои произлегуваат од различната оддалеченост и видот на транспорт во износ од/ shpenzimet që dalin nga distanca e ndryshme dhe lloji i transportit në shumë prej _____

НЕПРАВИЛНОСТИ ВО ВРСКА СО ПОТЕКЛОТО НА СТОКА/ PAREGULLSI NË LIDHJE ME ORIGJINËN E MALLIT

- Во увозна постапка по извршената проверка на царинската декларација и придружните документи или со преглед на стоката е утврдена следнава состојба:/ Në procedurën e importit, pas kontrollit të kryer të deklaratës doganore dhe dokumenteve shoqëruese ose kontrollit të mallit, është konstatuar gjendja e mëposhtme:
- се одбива доказот за потекло поради следниве технички причини:/ vërtetimi i origjinës refuzohet për arsyet teknike të mëposhtme _____
 - се одбива примената на преферицionalni царински давачки без дополнителна верификација на доказот за потекло кај странски царински орган поради:/ zbatimi i detyriimeve doganore preferenciale refuzohet pa verifikim shtesë të dëshmisë së origjinës nga një autoritet doganor i huaj për shkak të _____
 - се одложува примена на преферицionalni царински давачки со дополнителна верификација на доказот за потекло кај странски царински орган поради следниве основани сомневања:/ zbatimi i detyriimeve doganore preferenciale me verifikim shtesë të vërtetimit të origjinës në një autoritet doganor të huaj vonohet për shkak të dyshimeve të arsyeshme të mëposhtme _____
- Во извозна постапка по извршената проверка на царинската декларација и придружните документи или со преглед на стоката е утврдена следнава состојба:/ Në procedurën e eksportit, pas kontrollit të deklaratës doganore dhe dokumenteve shoqëruese, ose me kontrollin e mallit, u konstatua situata e mëposhtme:
- се одбива издавање или прифакање на изготвен доказ за потекло поради:/ refuzohet lëshimi ose pranimi i dëshmisë së përpiluar për origjinës për shkak të: _____

НЕПРАВИЛНОСТИ ВО ВРСКА СО/ PARREGULLSI NË LIDHJE ME _____

ПОСЛЕ ИЗВРШЕНАТА ПРОВЕРКА НА СТОКАТА, ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА И

ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ Е УТВРДЕНА СЛЕДНАТА СОСТОЈБА:/
PAS KONTROLLIT TË KRYER TË MALLRAVE, DEKLARATëS DOGANORE DHE
DOKUMENTEV TË BASHKËNGJITURA, ËSHTË KONSTATUAR GJENDJA E MËPOSHTME:

Реден број/ Numri rendor	Тарифна ознака/ Shenja tarifore	Трговски назив на стоката/ Emri tregtar i mallit	Земја на потекло / Vend i origjinës	Количина/ Sasia	Единечна вредност/ Vlera e vetme	Вкупна вредност/ Vlera e përgjithshme
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
<input type="checkbox"/>	Прилог 1 - За декларација со повеќе од 10 наименуванија кои се оспоруваат/ Shtoja 1 – Për deklaratën me më shumë se 10 emërtime që kontestohen					

**ПОСЛЕ ИЗВРШЕНАТА ПРОВЕРКА НА СТОКАТА, ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА И
ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ Е УТВРДЕНА СЛЕДНАТА СОСТОЈБА:/**

**PAS KONTROLLIT TË KRYER TË MALLRAVE, DEKLARATëS DOGANORE DHE
DOKUMENTEV TË BASHKËNGJITURA, ËSHTË KONSTATUAR GJENDJA E MËPOSHTME;**

Давачка/ Tarifa	Пресметани давачки според поднесена царинска декларација/ Tarifat e llogaritura sipas deklaratës doganore të dorëzuar	Утврдени давачки после извршена проверка/ Tarifat e përcaktuara pas kontrollit të kryer	Разлика која треба да се доплати/обезбеди/ Dallimi që duhet të paguhet shtesë
Царинска давачка/ Tarifa doganore			
Акциза/ Akciza			
Данок на додадена вредност/ Tatimi i vlerës së shtuar			
Друго/ Tjetër			
ВКУПНО/ GJITHSEJ			

Проверката ја извршил царински службеник (име, презиме и потпис)/ Kontrolli është kryer nga një doganier (emër, mbiemër dhe nënshkrim)		Матичен број/ Numri amë	
Декларант, односно негов застапник кој присуствуval при проверката (име, презиме и потпис)/ Deklaruesi, pra përfaqësuesi i tij që ka qenë i pranishëm gjatë kontrollit (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)			
Записникот е составен од царинскиот службеник		Матичен број/	

(име, презиме и потпис)/ Procesverbal i përpilohet nga nëpunësi doganor (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)				Numri amë	
Изјава на декларантот/ застапникот/ Deklaratë e deklaruesit/ përfaqësuesit	<input type="checkbox"/> се согласувам/ pajtohem	<input type="checkbox"/> не се согласувам/ nuk pajtohem	Потпис на декларантот/ Nënshkrimi i deklaruesit	Потпис и факсимил на царински службеник/ Nënshkrimi dhe faksimilja e nëpunësit doganor	
Записникот е примен на ден/ Procesverbal i është i zbatuar në ditën:					
Име и презиме на декларантот/застапникот/ Emri dhe mbiemri i deklaruesit/ përfaqësuesit					
ЕДБ/ЕМБ на декларантот/застапникот/ NVT/NVA i deklaruesit/ përfaqësuesit					
Назив на декларантот/ заслужникот/ Emri i deklaruesit/ përfaqësuesit			(м.п.)/(v.v.) декларант/ deklaruesi	(м.п.)/(v.v.) царински орган/ organi doganor	

Прилог 1 кон Записникот број/ Shtojca 1 e Procesverbalit nr. _____ од/ date
година

Реден број/ Numri rendor	Тарифна ознака/ Shenja tarifore	Трговски назив на стоката/ Emri tregtar i mallit	Земја на потекло/ Vendi i origjinës	Количина/ sasia	Единечна вредност/ Vlera e vetme	Вкупна вредност/ Vlera e përgjithshme
<input type="checkbox"/>	Прилог за декларација со повеќе од 10 наименувања кои се оспоруваат/ Shtojca për deklaratën me më shumë se 10 emërtime që kontestohen					

Квадратите пред текстот се пополнуваат со ознаките „x“ или „0“, односно не се оставаат непополнети./ Sheshet para tekstit plotsohen me shenjet "x" ose "0", pra nuk lihen bosh.

Со запишување на ознаката „x“ во квадратот пред текстот, текстот кој следи по квадратот станува составен дел на записникот./ Duke shkruar shenjën "x" në katorrin përgjithshëm tekstit, teksti që pason katorrin bëhet pjesë përbërëse e procesverbalit.

Со запишување на ознаката „0“ во квадратот пред текстот, текстот кој следи по квадратот се исклучува од записникот./ Duke shkruar shenjën "0" në katorrin përgjithshëm tekstit, teksti pas katorrit përashtohet nga regjistrimi.

* При документарна контрола ако нема неправилности не се изготвува Записник за наод од извршена контрола/ Gjatë kontrollit dokumentar, nëse nuk ka parregullsi, nuk përgatitet Prosesverbali i gjetjeve nga kontrolli i kryer.

Ако декларантот, односно неговиот застапник не се согласува со забелешките од записникот за наод од извршена контрола, може во рок од 8 дена од датумот на прием на записникот да приложи приговор на записникот, освен кога стоката била пуштена врз основа на нова царинска декларација./ Nëse dëklaruesi, përkatesisht përfaqësuesi i tij, nuk pajtohet me vërejtjet nga procesverbali i gjetjeve nga kontrolli i kryer, ai mund të paraqesë kundërshtim të procesverbalit brenda 8 ditëve nga data e marrjes së procesverbalit, me përjashtim të rasteve kur malli është liruar në bazë të një deklarate të re doganore.



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА
Царинарница xxx

01.30.32.УП.010.03.-Об.07.03

Врз основа на член 161 став 4 од Уредбата за спроведување на Царинскиот закон, Комисија во состав _____ и изготви _____

ЗАПИСНИК НА КОМИСИЈА

На _____._____.____ година, одлучувајќи по приговорот на декларантот _____ од _____ со ЕДБ _____ поднесен против Записникот на Царинската испостава _____ број _____ од _____._____.____ година, комисијата формирана со одлука број _____ од _____._____.____ година на шефот на Царинската испостава _____, изврши повторна проверка на:*

- Царинската декларација број _____ од _____._____.____ година,
 Придружните документи:

-
-
-
-

- Стоката

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОВЕРКА

Од извршената повторна проверка, Комисијата констатира дека наводите во приговорот

- се основани не се основани

Поради (да се наведат причините):

Комисија во состав:

1. _____
2. _____
3. _____

Против овој записник не е дозволен приговор.

Бр. _____
Место, _____._____.____ година

Записникот е примен од _____ на _____._____.____ година.

* да се пополни со „X“ квадратчето пред текстот. Доколку е извршена повторна проверка на придружните документи истите да се наведат



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА / REPUBLIKA E MAQEDONISË VERIUT
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ/ MINISTRIA E FINANCAVE
ЦАРИНСКА УПРАВА / DREJTORIA E DOGANËS
Царинарница xxx / Pika doganore xxx

01.30.32.УП.010.03.-ОБ.08.03

Врз основа на член 161 став 4 од Уредбата за спроведување на Царинскиот закон, Комисија во состав/Në pajtim me nenin 161, paragrafi 4, të Dispozitës së zbatimit të Ligjit të Doganës, Komisioni me përbërje _____, _____ и/dhe _____ изготви/përgatit

ЗАПИСНИК НА КОМИСИЈА/PROCESVERBAL I KOMISIONIT

На/Në ____ година/vitin одлучувајќи по приговорот на декларантот/duke vendosur sipas kundërshtimit të deklaruesit _____ од/nga _____, со ЕДБ/те NVT _____, поднесен против Записникот на Царинската испостава/parashtruar kundër Procesverbalit të Filialit doganor _____ број/numër _____ од/në ____ година/vitin, комисијата формирана со одлука број/Komisioni i themeluar me vendim numër _____ од/në ____ година/vitin, на шефот на Царинската испостава/shefit të filialit doganor _____, изврши повторна проверка на/kryen kontroll të serishëm

- Царинската декларација број/Deklarimi doganor numër _____ од/në ____ година/vitin
 Придружните документи/Dokumentet shoqëruese

- Стоката/Malli

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОВЕРКА/RESULTATET NGA KONTROLLI

Од извршената повторна проверка, Комисијата констатира дека наводите во приговорот/Nga kontrolli i kryer i serishëm, Komisioni konstaton që gjetjet në kundërshtim/

- се основани/kanë bazë не се основани/nuk kanë bazë

Поради (да се наведат причините)/Për shkak se

Комисија во состав
Komisioni me përbërje

1. _____
2. _____
3. _____

Против овој записник не е дозволен приговор/Nuk lejohet kundërshtimi ndaj këtij procesverbalit.

Бр/Nr _____

Место/Vendi _____. _____. _____. гёдина/viti

Записникот е примен од/Procesverbalit është pranuar nga
_____ на/në _____. _____. _____. година/vitin.